



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vезnik SR
Makedonije

91001 Skopje
fah 51

2

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60892-603-19044

Име:

БРОЈ 6

ГОД. XXXIX

— Рекламно 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-153; Уредништво 651-883; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

60.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 24 став 2 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 февруари 1983 година, донесе.

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Се потврдува Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што ја донесе Собранието на Фондот со своја одлука 02 број 425/4-82 од 3 јуни 1982 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 103

1 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

61.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 286 став 2 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 17, 104 и 115 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 февруари 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА

1. Во Одлуката за подготвување и донесување на измени и дополненија на Општествениот план на Ју-

гославија за периодот од 1981 до 1985 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/82 и 43/82) во точка 2 став 1 зборовите: „до 30 септември 1982 година“ се заменуваат со зборовите: „до 30 јуни 1983 година“.

Во став 2 зборовите: „до 15 октомври 1982 година“ се заменуваат со зборовите: „до 15 септември 1983 година“.

Во став 3 зборовите: „до 30 ноември 1982 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 октомври 1983 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 115

1 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

62.

Дојде до сериозно нарушување на нормалните текови во снабдувањето на единствениот југословенски пазар. Проблемите во снабдувањето доведоа до затворање и парцелизирање на пазарот, до условување на продажбата со контра-испораки, снабдување првенствено на одделни делови од пазарот со дефицитарни стоки, до воведување на динарска и девизна партиципација, како и до ширење на практиката на воведување на одделни форми на ограничување на прометот на производи од витално значење за потребите на населението.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ во текот на 1982 година повеќе пати ги разгледуваше овие прашања и донесуваше соодветни заклучоци, и предлагаше преземање на дополнителни мерки и активности за поефикасно решавање на проблемите во снабдувањето, инсистирајќи на поголема одговорност на сите субјекти одговорни за снабдувањето на пазарот. Бројни проблеми во снабдувањето не се навремено и ефикасно решавани што, покрај другото, негативно се одразува и врз политичкото расположение на работните луѓе и граѓаните.

Во Информацијата на Сојузниот извршен совет за проблемите на снабденоста на домашниот пазар со производи од приоритетно значење за животните потреби на населението, дадени се реални оценки за сериозноста на проблемите во областа на снабдувањето. Прифаќајќи ги оцените и мерките што Сојузниот извршен совет ги предлага, Соборот на републиките и покраините истовремено укажува на тоа дека некои предлог — мерки во оцените и ставовите на Сојузниот извршен совет се делумно

воопштени и дека би требало да се конкретизираат за да ѝ одговарат на сериозноста на ситуацијата во која се наоѓаме на секторот на снабдувањето.

Тргнувајќи од тоа, а врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 февруари 1983 година, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Според оцената на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, сите надлежни органи во организациите на здружен труд, во општините и градовите, во банките, во самоуправните интересни заедници за економски односи со странство, во стопанските комори, надлежните органи во републиките и автономните покраини и Сојузниот извршен совет се должни веднаш да ги преземат сите расположливи мерки од својата надлежност заради обезбедување на доволни количества брашно, масло, шеќер, месо, млеко, неопходни лекови и детергенти, за да можат што побрзо да се отстранат појавите на недостиг на овие производи.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на тоа дека е неопходно, во согласност со утврдената економска политика, значително поефикасно и синхронизирано да се решаваат проблемите на снабдувањето на пазарот, со поголема мобилизација и кородинација на активностите на сите субјекти одговорни за снабдувањето, почнувајќи од самоуправните организации на здружен труд, општините, републиките и автономните покраини, па до федерацијата.

За таа цел, Соборот ја нагласува потребата од итно донесување и доследно спроведување на општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи за снабдување на единствениот југословенски пазар.

Заради решавање на прашањето во врска со средствата за намените утврдени со општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи за снабдување на единствениот југословенски пазар, Соборот на републиките и покраините на наредната седница ќе донесе соодветни измени и дополненија на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија за 1983 година.

Народната банка на Југославија, во соработка со областните деловни банки, треба да овозможи надминување на расчекорот во динамиката на приливот и ангажирањето на девизните средства за намените од наведениот општествен договор.

Заради конкретизација на овој општествен договор, неопходно е во Стопанската комора на Југославија да се забрза активиста на организациите на здружен труд врз склучувањето на самоуправни спогодби за меѓусебните обврски и задачи во снабдувањето на единствениот југословенски пазар и за користењето на девизните средства според намените предвидени во овој договор.

3. Сојузниот извршен совет редовно ќе го информира Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за користењето и текот на реализацијата на стоковните кредити за намените утврдени со општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи за снабдување на единствениот југословенски пазар, и за проблемите што се јавуваат во реализацијата на наведените стоковни кредити.

4. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на одговорноста на сите надлежни субјекти за ненавременото обезбедување на трајни и стабилни извори на средства за финансирање на стоковните резерви на сите нивоа.

Соборот инсистира на донесување на општествен договор за обезбедување на трајни и стабилни извори на средства за формирање на стоковни резерви на сите нивоа, во предвидениот рок, за да се обезбеди нивно јакнење и да се овозможи материјалните резерви да бидат во функција на поуспешно интервенирање на пазарот. Во таа смисла е потребно да се преиспита и функционирањето на системот на стоковните резерви.

5. Поефикасното решавање на проблемите на снабдувањето на единствениот југословенски пазар со од изразито значење и за создавање поповолни услови за зголемување на девизниот прилив по основ на туризмот.

Туристичките организации треба да се ангажираат врз подолготрајно договарање и организирање на производството заради навремено и перманентно обезбедување на туристичкото подрачје со сите неопходни производи.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги обврзува сите одговорни субјекти, во согласност со нивните овластувања, да ги преземат сите расположливи мерки и да ги вложат потребните усилби, најдоцна до крајот на првото тримесечје од годинава, да се нормализира снабдувањето со најнеопходните производи од значење за животните потреби на населението и за развој на туристичкото стопанство.

Преземените и предложените мерки обезбедуваат навремено и редовно снабдување на населението и на туристичкото стопанство со стоки за широка потрошувачка.

6. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека проблемите во врска со континуираното и рамномерно снабдување не можат поефикасно и подолготрајно да се решаваат со административни мерки и со различни форми и мерки на ограничување на прометот и предупредува дека тоа може да доведе до уште поголеми растројства на единствениот југословенски пазар и до определени импликации врз развојот на општествено-економските односи.

Проблемите во врска со снабдувањето можат успешно да се решаваат само со поголемо производство на оние производи за кои имаме услови за производство во земјата, врз база на подолгорочно договарање на производството на основните земјоделско-прехранбени производи, со здружување на трудот и средствата, со поефикасно поврзување на производствената и прометната сфера врз доходовни односи, во што посебно треба да се ангажираат стопанските комори, преку соодветните здруженија, односно со мобилизација на сите одговорни субјекти за доследно спроведување на општествениот договор за обезбедување и користење на девизите за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи за снабдување на единствениот југословенски пазар, со преземање на соодветни мерки за штедење.

Поефикасната реализација на предвидените мерки и задачи налага надлежните органи максимално да ја упростат техниката и процедурата за решавање на овие прашања.

Соборот ги повикува работните луѓе во организациите на здружен труд, што се занимаваат со производство на стоки за потребите на населението, да вложат максимални усилби за зголемување на производството, заради надминување на проблемите во врска со снабдувањето со овие производи.

Соборот посебно им препорачува на Постојаната конференција на градовите, на советите на потрошувачите, на самоуправните интересни заедници за снабдување и на другите форми на организирање на граѓаните, што поскоро да преземат мерки од нивна надлежност заради реализација на овие задачи.

7. Тргувајќи од предупредувањето на појавите на нарушување на единствениот југословенски пазар со различни форми и мерки на ограничување на прометот, што не се засновани врз постојните прописи, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека прометот на стоки и услуги, што се во промет на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, согласно со член 252 став 3 од Уставот на СФРЈ, може да се ограничи само врз основа на сојузен закон. Користејќи го ова уставно овластување во 1975 година, на ниво на федерацијата е донесен Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја, со кој се утврдуваат случаите и условите под кои Сојузниот извршен совет може да пропише определени мерки за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја. Со наведениот сојузен закон, на потесните општествено-политички заедници не им е дадено овластување со свои прописи да го ограничуваат прометот на стоки и услуги.

Сходно со тоа, надлежните органи треба да преземат максимално ефикасни мерки за надминување на постојната ситуација, а доколку Сојузниот извршен совет и Собранието на СФРЈ, во соработка со републиките и автономните покраини, оценат дека е потребно за определни производи да се воведат ограничување на прометот на единствениот југословенски пазар, неопходно е тоа да се регулира единствено за целата земја.

8. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека е неопходно редовно следење на реализацијата на договорите, спогодбите и на сите донесени прописи и мерки што се во врска со редовното снабдување на пазарот со најнеопходните стоки за широка потрошувачка и ги обврзува Сојузниот извршен совет и надлежните сојузни органи и организации десетдневно да му поднесуваат извештај за тоа на Собранието на СФРЈ, додека не се нормализира ситуацијата во оваа област.

Соборот на републиките и покраините укажува дека е неопходно надлежните органи на републиките, автономните покраини и општините и на другите самоуправни организации и заедници, редовно да ја следат реализацијата на договорите, спогодбите, прописите и мерките и да преземаат потребни мерки за ефикасно разрешување на проблемите во врска со снабдувањето и функционирањето на единствениот југословенски пазар.

9. Овие заклучоци ќе бидат објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 06.3-8/83-047
1 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Раиф Диздаревиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Никола Кмезиќ, с.р.

63.

Имајќи предвид дека со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за 1983 година е предвидено значително зголемување на обемот на странскиот туристички промет и на девизниот прилив од туризмот, а со оглед на заострените услови на конкуренција и на малената побарувачка на меѓународниот туристички пазар, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ оценува дека е неопходно веднаш да се преземат потребните мерки и активности во областа на странскиот туризам и, во врска со тоа, а врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 февруари 1983 година, ги донесува следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува дека за остварување на предвидениот странски туристички промет во оваа година е неопходно што поитно да се отстранат проблемите што се присутни во областа на организирањето на туристичкото стопанство и квалитетот на неговите услуги, ефикасноста на туристичката пропаганда и на известувањето на странските туристи за условите и можностите за престој во нашата земја, снабденоста на целиот југословенски пазар, стимулирањето на странските туристи за што поголема потрошувачка во земјата и на спроведувањето на утврдената политика во врска со третманот на туристичкото стопанство како извозник.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ е запознаен со ставовите на Сојузниот извршен совет, ги поддржува оцените за актуелните прашања во областа на туристичкото стопанство со предлог-мерките и активностите и укажува дека е неопходно да се забрза донесувањето на предвидените мерки и со тоа да се разјаснат сите услови за стопанисување на туристичкото стопанство во оваа година, за што Сојузниот извршен совет ќе го извести Соборот на републиките и покраините до крајот на февруари 1983 година.

За туристичката пропаганда за 1983 година треба да се предвиди износот од 1% од регистрираниот девизен прилив од туризмот во 1981 година.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека организациите од туристичкото стопанство и од сите други дејности, што учествуваат во вршењето туристички промет и давањето услуги на туристите, како што се трговијата, сообраќајот, здравството и други, треба да го организираат своето работење и да обезбедат условите за доаѓање и престој на странските туристи во нашата земја да бидат што поповолни и со тоа да овозможат што поголем туристички промет и девизен прилив од туризмот.

Во отстранувањето на проблемите во областа на снабденоста, потребно е потписниците на Општествениот договор за обезбедување и користење на девизи за плаќање на приоритетниот увоз на определени производи, односно на сировини за нивна репродукција во 1983 година на единствениот југословенски пазар, да обезбедат Договорот да се спроведува и целиот југословенски пазар да биде снабден во доволни количества со производите опфатени со Договорот. Соборот го обврзува Сојузниот извршен совет во рамките на својата надлежност да преземе мерки за уредно снабдување на единствениот југословенски пазар и за тоа да го извести Соборот на републиките и покраините до крајот на февруари 1983 година.

Неопходно е, со здружување на трудот и средствата и со доходовно поврзување, организациите на здружен труд од областа на угостителството и трго-

вијата од туристичките подрачја и организациите на здружен труд од областа на земјоделско-прехрамбеното производство, да обезбедат поцелосно и поуредно снабдување на туристичките подрачја веќе во туристичката предсезона, а особено со месо и со месни преработки, млеко и млечни производи, како и со други земјоделско-прехрамбени производи.

Со овозможување на поуредно снабдување на целокупниот југословенски пазар и со укинување на каква и да е дистрибуција на стоки преку бонови, дознаки, списоци итн., треба да се создадат основните предуслови за остварување на поголем туристички промет во 1983 година.

Посебно е значајно прашањето во врска со снабденоста со керозин, бензин, дизел гориво и масло за ложење. Надлежните органи треба итно да преземат мерки со кои ќе се овозможи увоз на потребните количества керозин и да го разгледаат прашањето за ослободување од плаќањето давачки за негов увоз. Снабденоста со бензин треба да се обезбеди на подрачјето на целата земја, а продажбата на бонови за бензин на странските туристи да се овозможи на сите гранични премини, вклучувајќи ги и пристаништата отворени за меѓународен сообраќај. Продажната мрежа на комерцијалните бонови за бензин за странски туристи треба да се прошири и на сите менувачници.

Заради поттикнување на организираниот туристички промет, неопходно е што поскоро да се изјават решенија во поглед на можностите за обезбедување дизел-гориво за организирање на излети, кружни патувања и трансфери со автобуси и бродови. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на потребата Сојузниот извршен совет да ја разгледа можноста за укинување на купувањето бензин за бонови за домашните потрошувачи и за тоа да го извести Соборот до крајот на март 1983 година.

Заради зголемување на заинтересираноста на организациите од туристичкото стопанство за што поголем обем на туристичкиот промет и на девизниот прилив од туризмот, неопходно е што поитно да се обезбеди спроведување на Одлуката за заедничката девизна политика на Југославија во 1983 година во поглед на третманот на извозот на туристичките услуги и обезбедувањето на соодветни извозни стимулации. За таа цел се поддржува предлогот, со мерките за поттикнување, извозот на туристичките услуги да се издигне со извозот на стоки.

За поттикнување на зголемувањето на растежот на девизниот прилив од туризмот и намалување на приватниот клиринг, неопходно е да се изјават адекватни решенија за стимулирање на странските туристи во поглед на плаќањето со динарски чекови на Народната банка на Југославија на целото подрачје на земјата. Кај утврдувањето на начинот и височината на стимулациите за користење чекови од страна на странските туристи, потребно е организациите од туристичкото стопанство и другите заинтересирани организации да се договорат за височината на попустот за плаќање со чекови и за извозите на средствата за договорските попусти. Потребно е да се разгледа можноста за издигнување на условите за плаќање со странски патнички чекови со чековите на Народната банка на Југославија и да се предложат соодветни решенија. Исто така, општествено-политичките заедници би требало да преземат мерки за поттикнување на плаќањето со чекови, посебно преку ланочната политика и со олесненија што би ги подобриле условите за работење на туристичкото стопанство.

Неопходно е да се обезбеди подобра организационост, кадровска пополнетост и ефикасност во работата на менувачниците во туристичките подрачја за време на целата туристичка сезона. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно повторно да се разгледа прашањето во врска со височината на провизијата на

менувачниците и со можноста за нејзино враќање на поранешното ниво.

Заради што побрзо и поефикасно одвивање на прометот на граничните премини и вршење на царински прегледи, неопходно е надлежните органи, веќе во туристичката предсезона, да обезбедат таква организација на работата што прометот да се одвива без застој и да преземат соодветни мерки за подобра кадровска оспособеност на соодветните служби.

Имајќи го предвид влијанието на девизниот прилив од туризмот врз височината на стимулацијата, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет до крајот на март 1983 година да подготви анализа во врска со обемот на девизниот прилив од туризмот и да предложи методологија за утврдување на вистинскиот девизен прилив, за да може расправата за ова прашање во Соборот на републиките и покраините да се изврши во април 1983 година.

Исто така, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно едновременно да се изврши расправа за економската положба на туристичкото стопанство, пред сè од становиштето на јакнењето на неговата акумулативна и репродуктивна способност заради овозможување на проширена репродукција во туризмот, поголема заинтересираност и на другото стопанство за вложување во областа на туризмот, како и за другите прашања што влијаат врз квалитетот на југословенското туристичко стопанство. За таа цел, Сојузниот извршен совет до крајот на април треба да подготви соодветни материјали и предлози, за да може расправата да се изврши во мај 1983 година.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно во областа на туризмот во поголема мера отколку досега да се создадат услови за развој на малото стопанство, заради проширување на вкупната туристичка понуда и зголемување на туристичкиот промет и на девизниот прилив. Поради тоа би било нужно преиспитување на сите прописи што ја регулираат оваа материја.

Со оглед на значењето што го има остварувањето на предвидениот обем на странскиот туристички промет за спроведувањето на политиката за економска стабилизација, а посебно за остварувањето на платниот биланс на земјата, како и значењето што туризмот го има за зголемувањето на производството и вработеноста и вкупното влијание врз подобрувањето на економската ситуација, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ препорачува организациите од туристичкото стопанство и другите организации чијашто дејност е сврзана со остварување на туристички промет, како и нивните асоцијации, да ги преземат потребните активности и мерки со кои ќе се обезбедат што поквалитетни услуги и вкупни услови за што попријателен престој на странските туристи во претстојната туристичка сезона.

За спроведувањето на овие заклучоци, Сојузниот извршен совет и туристичките асоцијации ќе го известуваат Собранието на СФРЈ месечно, за да можат сите заинтересирани фактори навремено да преземаат соодветни мерки.

Овие заклучоци ќе бидат објавени во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 532-2/83-045
1 февруари 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Кмезиќ, с. р.

64.

Заради остварување увид во спроведувањето на своите заклучоци донесени на 26 мај 1981 година, а откако ја разгледа Анализата за оцената на целесобразноста од продолжување со работата на мрежата на стопанските единици основани во странство, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ констатира дека се постигнати само почетни резултати во трансформацијата на надворешноекономската мрежа. Едновременно е утврдено дека дојдоа до израз различните видови отпори, како и изигрувањето на суштинските цели на утврдената политика за трансформација во оваа област (наместо укинување, физичко соединување на стопанските единици без намалување на бројот на кадрите, интервенции врз непринципиелна основа за да се повлечат донесените одлуки за престанување на работата на одделни претставништва или за враќање на одделни претставници од странство итн.).

Имајќи го предвид посебното значење што го добива надворешноекономската мрежа во сегашниот момент на вкупниот развој, односно спроведувањето на политиката за долгорочна стабилизација, со оглед на задачите во извозот што стојат пред неа, а врз основа на член 118 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 февруари 1983 година, ги донесе следниве:

ЗАКЛУЧОЦИ

1. Неопходно е без одлагање да се продолжи преиспитувањето на надворешноекономската мрежа во странство за да се доведе во склад со суштинските цели на стабилизацијата, посебно на извозот и девизните потреби на земјата, при што основната причина за постоењето на едно претставништво, односно претставник во странство е остварувањето определена големина на извозни работи во определена единица време.

2. Заради забрзано продолжување на натамошното преиспитување на надворешноекономската мрежа во странство, неопходна е широка активност на сите општествени фактори кои имаат одговорност во оваа област, при што посебно се истакнува незаменливата улога на самоуправната ангажираност на организациите на здружен труд која и во оваа област треба да придонесе за успешно остварување на процесот на економската стабилизација.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ укажува на неопходноста од пошироко запознавање на работниците во здружениот труд со вистинската состојба во врска со трансформацијата на надворешноекономската мрежа за да може работните луѓе и нивните органи на најефикасен начин, со суштинско спроведување на самоуправното одлучување, да им се спротивстават на забележените отпори за трансформација и преиспитување на надворешноекономската мрежа од страна на извесни структури во одделни организации на здружен труд и надвор од нив, што се пројавуваат во одлагањето или нецелосното спроведување на утврдената политика во оваа област.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ посебно ја нагласува улогата и одговорноста на механизмот на коморите при што посебна улога и одговорност има Стопанската комора на Југославија која треба да биде организатор на активноста на здружениот труд во трансформацијата на надворешноекономската мрежа во странство.

4. Заклучоците за преиспитувањето на надворешноекономската мрежа во странство треба да се спроведат без одлагање, при што треба да се

имаат предвид дополнителните критериуми по региони и форми на дејности, да се донесуваат одлуки за престанување со работа на сите стопански единици што не ги исполнуваат утврдените критериуми, со оглед на тоа што нема никакво општествено и економско оправдување за колебање во донесувањето на таквите одлуки. Кај ова посебно треба да се тргнува од вистинската, функција и придонесот во реализацијата на определена големина на извозот на одделни стопански единици и во најголема мера да се води сметка за потребата од поекономично и поефикасно работење, преку подобра организираност, поголем степен на специјализација и намалување на вкупните трошоци, а во одделни земји и на бројот на вработените.

Во оваа смисла, а во согласност со одредбите од законот што упатуваат на спогодување во вршењето на стопански дејности во странство, во рамките на секциите на Стопанската комора на Југославија, неопходно е енергично напуштање на бројната, расцепкана и недоволно специјализирана мрежа во странство.

5. Во рамките на оцената за работата на секоја стопанска единица во странство, посебно треба да се преиспита мрежата на деловните банки, како и на претставништвата на Туристичкиот сојуз на Југославија која, особено во некои земји и региони, е неоправдано бројна и нерационална. На овој план, пред сите, треба да се ангажираат Здружението на банките на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија кои ќе го информираат Собранието на СФРЈ за резултатите од својата работа во остварувањето на оваа задача до крајот на март оваа година.

6. Надворешноекономската мрежа во странство е одраз на состојбата и организираноста на надворешнотрговските организации во земјата што се изразува во недоволната поврзаност во производството и прометот, во отсуството на коордизација, во расцепканоста и неекономично работење. Поради тоа е потребно Сојузниот извршен совет и Стопанската комора на Југославија сето тоа сестрано да го согледаат и да ги преземат потребните мерки заради рационализација на организацијата на здружениот труд во областа на надворешната трговија во земјата, тргнувајќи од тоа дека доходното поврзување на здружениот труд од производствената и прометната сфера во земјата претставува битна претпоставка за адекватна трансформација на надворешноекономската мрежа во странство. Во врска со тоа, Сојузниот извршен совет ќе достави до Собранието на СФРЈ до крајот на март оваа година анализа за доходното поврзување на производствената и прометната сфера (точка 5 од Програмата за работа на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ) што ќе биде основа за разгледување на ефектите што ова поврзување ги имаше врз рационализацијата на надворешноекономската мрежа.

7. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ го оценува како корисно согледувањето на состојбата на надворешноекономската мрежа во странство по региони или групи земји, со оглед на фактот дека е таа неадекватно регионално распоредена. Со оглед на нескладниот регионален распоред на мрежата во странство кој не им одговара на објективните потреби и на ориентацијата, кон рамномерен регионален распоред на надворешната трговија, посебно внимание треба да му се посвети на соодветното ширење на мрежата во земјите во развој.

Интензивниот и сестран развој на економската соработка со земјите во развој, во сегашните меѓународни економски и политички услови станува се понеопходен услов за поефикасно вклучување на југословенското стопанство во меѓународната поделба на трудот. Во тој поглед се истакнува ак-

туелноста на Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за унапредување на економските односи на Југославија со земјите во развој од 1973 година и заклучоците на соборите на Собранието на СФРЈ од 1979 година.

8. Заради остварување на што поуспешни резултати во извозот, при трансформацијата на оваа мрежа е нужно да се има предвид потребата од измена на нејзината структура и на квалитетот на кадрите, тргувајќи од тоа дека таа досега предимно беше ориентирана кон увоз.

Во кадровското оспособување на мрежата, повеќе отколку досега, треба да се потпираме на кадровскиот потенцијал од производството.

9. Заради рационален и ефикасен настап на странските пазари, потребно е во рамките на Стопанската комора на Југославија, да се постигнуваат и доследно да се спроведуваат самоуправниите спогодби за координиран и заеднички настап во одделни земји.

10. Тргувајќи од тоа дека унапредувањето на економските односи со странство, посебно неопходноста од реализација на поголем извоз е една од клучните точки на патот за излегување од стопанските тешкотии, се подвлекува значењето на порационалната организираност, меѓусебната координација и усогласување на активностите на дипломатско-конзуларните претставништва, на заедничките стопански претставништва, надворешнотрговската мрежа и на банките во странство. Поради тоа е потребно да се анализираат сите можности за унапредување на работата во оваа област и во согласност со тоа, што побргу да се донесат соодветни решенија.

Во рамките на тоа потребно е посебно да се преиспитаат односите т.е. содржината на работата на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и на Сојузниот секретаријат за надворешни работи во оваа област. Потребно е за тоа да му се достави извештај на Собранието на СФРЈ до крајот на февруари оваа година.

11. На собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини им се препорачува, врз основа на аналитичките материјали на координационите одбори при извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и коморите на републиките и на автономните покраини, да ги разгледаат проблемите на трансформацијата на надворешноекономската мрежа во странство и на тој начин, од своја страна, да дадат придонес за вкупната општествена акција во оваа област.

12. Сојузниот извршен совет и соодветните органи на републиките и на автономните покраини, како и Стопанската комора на Југославија треба веднаш да пристапат кон спроведување на овие заклучоци. Сојузниот извршен совет редовно ќе го информира Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за текот на акцијата во врска со трансформацијата во надворешноекономската мрежа во странство.

Во септември оваа година Сојузниот извршен совет треба да му поднесе на Соборот на републиките и покраините комплетна анализа за спроведувањето на општествената акција во врска со трансформацијата на мрежата во странство.

13. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ ги поддржува заклучоците на Сојузниот извршен совет што се усвоени во декември 1982 година при разгледувањето на Анализата за извршената оценка на целесобразноста од продолжување со работа на мрежата на стопанските единици основани во странство.

14. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 332-6/82-045

1 февруари 1983 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Ранко Диздаревиќ, с.р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Никола Кмезиќ, с.р.

65.

Врз основа на член 80 од Законот за измени и дополненија на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗВОРИТЕ И ДИНАМИКАТА НА ИЗДВОЈВАЊЕ ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ УВОЗОТ НА СТОКИ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ЕДИНСТВЕНИОТ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПАЗАР ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА, ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

Член 1

Заради навремено и рамномерно снабдување на единствениот југословенски пазар со производи од посебно значење за снабдување на населението, со оваа уредба се уредуваат изворите и начинот на кој основните и други организации на здружен труд обезбедуваат девизи од приливот во конвертибилни девизи остварен со извозот на стоки за плаќање на увозот во првото тримесечје на 1983 година на следните стоки, и тоа за:

- 1) сировини за производство на лекови за хумани и ветеринарски потреби, медицински материјал, детска храна и готови лекови што не се произведуваат во земјата или се произведуваат во недоволни количини;
- 2) сировини за производство на детергенти;
- 3) сировини за производство на вештачки ѓубрива, најнеопходни количини на готови ѓубрива и средства за заштита на растенијата;
- 4) рибено брашно, месно брашно, обрано млеко во прав, адитиви за сточарството и храна за рибина младенка;
- 5) шеќер;
- 6) сурово кафе.

Член 2

Организациите на здружен труд што извезуваат:

- 1) лекови, сировини за производство на лекови, медицински материјал и детска храна;
 - 2) детергенти и сировини за производство на детергенти;
 - 3) вештачки ѓубрива, средства за заштита на растенијата и сировини за производството на тие ѓубрива и тие растенија;
- ги задржуваат девизите во височина од 75% од приливот во конвертибилни девизи што ќе го остварат со тој извоз и можат да ги користат само за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба.

Член 3

Организациите на здружен труд што извезуваат земјоделско-прехранбени производи, тутун и тутун-

ски преработки, шумски плодови, алкохолни и безалкохолни пијачки, лековити растенија (со исклучок на делот што го извезуваат организациите на здружен труд на фармацевтската индустрија и индустријата на детергенти), освен извозот на добиток и добиточни производи, обезбедуваат девизи за плаќање на увозот на сировини за производството на вештачки ѓубрива, најнеопходни количества готови ѓубрива и сировини за производството на средства за заштита на растенијата, со издвојување на дел од девизите во височина од 23% од приливот во конвертибилни девизи што ќе го остварат со тој извоз.

Член 4

Организациите на здружен труд што извезуваат добиток и добиточни производи обезбедуваат девизи за плаќање на увозот на рибино брашно, месно брашно, обрано млеко во прав, адитиви за сточарството и храна за рибина младакка, со издвојување на дел од девизите во височина од 15% од приливот во конвертибилни девизи што ќе го остварат со тој извоз.

Член 5

Девизите што организациите на здружен труд од чл. 3 и 4 на оваа уредба ги обезбедуваат за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба, се издвојуваат и пренесуваат на посебна сметка кај определена овластена банка што договорно ќе ја изберат банките овластени за работите со странство заедно со соодветните општи здруженија на ниво на Југославија, во Здружението на банките на Југославија, во рок од седум дена од денот на влегувањето во сила на оваа уредба (во натамошниот текст: определени овластени банки).

Одредбата на став 1 од овој член не се однесува на организациите на здружен труд што имаат склучени самоуправни спогодби со кои на поинаков начин е уредено прашањето за издвојување и пренос на девизите, со тоа што обезбедените средства да се издвојуваат во височината од член 3 на оваа уредба.

Ако определена овластена банка не се избере во рок од седум дена, Сојузниот извршен совет ќе определи овластена банка на чија посебна сметка ќе се врши пренос на издвоените девизи.

Пресметувањето и издвојувањето на делот од девизите од чл. 3 и 4 на оваа уредба го вршат банките овластени за работите со странство дневно при распоредот и преносот на остварените девизи, од сметките на нераспоредениот прилив на девизи врз редовните сметки во согласност со прописот со кој е регулирано вршењето на платниот промет со странство.

Овластените банки од став 4 на овој член се должни издвоениот дел од девизите според одредбите на чл. 3 и 4 од оваа уредба да го пренесат секој прв работен ден во неделата од својата сметка во странство врз сметката во странство на определената овластена банка од став 1, односно од став 3 на овој член.

Член 6

За извршениот пренос на девизи според одредбите на член 5 став 4 од оваа уредба определената овластена банка е должна на овластените банки да им ги пренесе динарите на жиро-сметка во противвредност по средниот курс за девизи кој важи на денот на одобрувањето на девизи на нејзина сметка во странство, и тоа истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден од денот на одобрувањето на девизи.

Примените динари овластените банки ги пренесуваат на жиро-сметка на организациите на здружен труд за чија сметка е извршен преносот на девизи, и тоа истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот на приемот на динари од определената овластена банка.

Член 7

Девизите од посебна девизна сметка кај определената овластена банка за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба ќе им се пренесуваат на корисниците, односно на организациите на здружен труд што вршат набавка односно преработка преку банка овластена за работите со странство преку која вршат плаќање на тој увоз.

Организациите на здружен труд и овластените банки од став 1 на овој член можат девизите што ќе им се пренесат да ги користат само за плаќање на увозот на стоки од член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба.

Член 8

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап овластена банка за работите со странство:

1) ако дневно не го врши пресметувањето или издвојувањето на дел од девизите на организациите на здружен труд од чл. 3 и 4 на оваа уредба (член 5 став 4);

2) ако секој прв работен ден во неделата од својата жиро-сметка во странство не изврши пренос на издвоениот дел на девизи од член 5 став 5 на оваа уредба, на сметката во странство на определената овластена банка (член 5 став 5);

3) ако истиот ден или најдоцна наредниот работен ден од денот на приемот на динарите од определената овластена банка како противвредност за дел на издвоените и пренесени девизи на организацијата на здружен труд не ги пренесе тие средства на жиро-сметка на организацијата на здружен труд (член 6 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во овластената банка со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 9

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап определена овластена банка:

1) ако на овластена банка истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден од денот на одобрувањето на девизите, не ѝ ги пренесе динарите на жиро-сметка во противвредност по средниот курс за девизи што важи на денот на одобрувањето на девизите на нејзина сметка во странство (член 6 став 1);

2) ако ѝ овозможи на организацијата на здружен труд — корисник на девизи девизите издвоени на посебна сметка во странство да ги користи за намени што не се предвидени со член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба (член 7 став 1).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во определената овластена банка со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 10

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд — корисник на девизи ако девизите ги користи за намени што не се предвидени со член 1 точ. 1 до 3 на оваа уредба, (член 7 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 11

Организација на здружен труд или овластена банка која девизите пренесени од посебна сметка што се води кај определена банка согласно со член 7 од оваа уредба ги користи за намени што не се предвидени со оваа уредба, ќе се казни за стопански престап со парична казна од 1.000.000 до 5.000.000 динари (член 7).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд односно во овластената банка со парична казна од 20.000 до 50.000 динари.

Член 12

Се овластува функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на пазрот и за општи стопански работи, во спогодба со функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите, да донесе глобиски прописи за спроведувањето на оваа уредба.

Член 13

Издвојувањето и користењето на девизи според одредбите од оваа уредба се врши за првото тримесечје на 1983 година.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 34
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

66.

Врз основа на член 46 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/82), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И РЕПРОДУКЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1983 ГОДИНА ШТО СЕ ПЛАКААТ ВО КОНВЕРТИБИЛНИ ДЕВИЗИ

1. Во Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82) во точка 6 на крајот се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, организациите на здружен труд можат во првото тримесечје на 1983 година да увезуваат нафта, деривати на нафта и јаглен за коксирање до обемот определен спрема динамиката на увозот, што ќе ја утврди Сојузниот извршен совет.“

2. По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи:

„7а. Организациите на здружен труд кои во првите 9 месеци на 1982 година не увезувале сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи, или увозот во четвртото тримесечје на 1982 година им отстапува од увозот утврден во смисла на точ. 6 и 7 од оваа одлука, можат сировини и репродукционен материјал да увезуваат во првото тримесечје на 1983 година до вредноста на извршениот увоз на сировини и репродукционен материјал со плаќање во конвертибилни девизи во четвртото тримесечје на 1982 година.“

Правото на увоз во смисла на одредбата од став 1 на оваа точка се утврдува врз основа на царинските декларации за извршениот извоз и увоз во четвртото тримесечје на 1982 година.“

3. Во точка 18 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, организациите на здружен труд на кои надлежните народни банки им ги прифатиле пријавите за склучените договори за увоз пред 1 јануари 1983 година можат да извршат увоз во првото тримесечје на 1983 година и по тие пријави ако е извршено делумно или во целост плаќање на тој увоз. Под извршено плаќање се подразбира и отворен неотповиклив акредитив.“

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 33
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

67.

Врз основа на член 64 став 2 точка 2, а во врска со член 58 од Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80), врз основа на согласност од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува,

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОТ ЗА ПАТИШТАТА ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА СО АВСТРИСКА РЕГИСТРАЦИЈА СО КОИ СЕ ВРШИ ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за височината на надоместот за патештата за моторни и приклучни возила со австриска регистрација со кои се врши превоз на стоки на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81), во точка 1 бројот: „0,54“ се заменува со бројот: „0,97“.

2. Во точка 2 во одредбата под 1 бројот: „183“ се заменува со бројот: „330“.

Во одредбата под 2 бројот: „366“ се заменува со бројот: „660“.

Во одредбата под 3 бројот: „215“ се заменува со бројот: „387“.

Во одредбата под 4 бројот: „430“ се заменува со бројот: „774“.

3. По точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. За возило за кое сојузниот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и врските ќе издаде дозвола врз основа на член 37 став 6 од Законот за превозот во меѓународниот патен сообраќај, надоместот утврден согласно со одредбите од точка 1 на оваа одлука се зголемува за 50%.“

4. Оваа одлука влегува во сила петнаесеттиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 32
27 јануари 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

68.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75, 60/75, 22/78 и 65/81), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ, ИСКАЖУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Правилникот за утврдување, искажување и распоредување на резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/78 и 3/82), во член 3 став 1 по зборот: „правилник“ зборовите: „посебно за предметите што претставуваат основни средства, а посебно за предметите што претставуваат средства за заедничка потрошувачка“, се бришат.

Во став 2 точка 3 се менува и гласи:

„3) приплодниот и работниот добиток;“.

Член 2

Во член 4, во уводната реченица, зборовите: „што претставуваат основни средства, односно средства за заедничка потрошувачка“, се бришат.

Во точка 2 зборовите: „основното стадо“ се заменува со зборовите: „приплодниот и работниот добиток“.

Член 3

Во член 5 став 1 зборовите: „на падавните вредности“ се заменуваат со зборовите: „на падавните цени“, а зборовите: „поголема од 10% — со зборовите: „поголема од 5%“.

Во став 2 по зборот: „ревалоризација“ запирката и зборовите: „што посебно се составува за основните средства, а посебно за средствата за заедничка потрошувачка“ се бришат.

Член 4

Во член 10 зборовите: „подолго од две години“ се заменуваат со зборовите: „подолго од една година“, а зборовите: „ревалоризација на средствата — со зборот: „ревалоризација“.

Член 5

Во член 11 во точка 1 зборовите: „во кои е вршена изградба, односно изработка на предметите“ се заменуваат со зборовите: „во кои е вршена изградба или изработка, односно подигање на средствата“.

Во точка 2 зборовите: „за време на траењето на изградбата, односно изработката“ се заменуваат со зборовите: „во кои е вршена изградбата или изработката, односно подигањето на средствата“.

Член 6

Член 15 се брише.

Член 7

Во член 17 став 2 зборовите: „на крајот на 1981 година“ се заменуваат со зборовите: „на крајот на годината“.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-473/1-82

13 јануари 1983 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

Јоже Флорјанчич, с. р.

69.

Врз основа на член 136 точка 1а од Законот за основите на системите за врски („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 29/77), во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ РАДИОДИФУЗНИТЕ СТАНИЦИ ВО ОПСЕГ НА ХЕКТОМЕТАРСКИ БРАНОВИ

1. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиодифузните станици (во натамошниот текст: станиците) во опсег на хектометарски бранови (средни бранови), заради обезбедување работа на станиците во согласност со меѓународните стандарди за радиодифузија на звукот, ефикасно користење на фреквенциите и намалување на пречките.

Член 2

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) антена е дел од антенскиот систем, кој се користи за зрачење на радиобранови;

2) антенски делител на моќност е делот од антенскиот систем, кој овозможува распределба, во определена пропорција, на моќноста на предавателот на неколку антени или антенски елементи;

3) антенски приспособлив уред е делот од антенскиот систем, кој се користи за приспособување на влезната импеданса на антената и на карактеристичната импеданса на антенскиот вод;

4) антенски регулатор на фазата е делот од антенскиот систем, кој се користи за приспособување на фазата на сигналите заради остварување на определен дијаграм на зрачењето;

5) антенски вод е делот од антенскиот систем, со чија помош радиофреквенциската енергија се пренесува од предавателот до антената;

6) дијаграм на зрачењето на антената е дијаграмот кој ја прикажува зависноста меѓу моќноста на полето и насоката во однос на антената, на константно растојание од антената;

7) дневен режим на работа (НД) е времето на емитирањето на станицата во границите прикажани на цртежот бр. 1, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел;

8) ефикасност на зрачењето на антената е односот на зрачената моќност и вкупната моќност што ја напојува антената, изразен во dB;

9) фактор на аудиофреквенциското хармонично изобличување на предавателот е односот, изразен во проценти, на ефективната вредност на сигналот кој се состои од вториот и повисоките хармоници на излезот на демодулаторот и ефективната вредност на сигналот на сите хармоници — за синусоиден сигнал со дадена фреквенција и амплитуда доведен на влезот на предавателот;

10) фактор на аудиофреквенциското интермодулациско изобличување од втор ред на предавателот е факторот определен со излезот:

$$D_2 = 100 \frac{A(f_1 - f_2)}{Af_1 + Af_2} \%$$

каде што е: $A(f_1 - f_2)$ — амплитуда на интермодулационата компонента од втор ред (во демодулиран сигнал) на фреквенција $f_1 - f_2$;

Af_1 и Af_2 — амплитуди на основните компоненти со еднакви нивоа на модулирачките фреквенции f_1 и f_2 ;

11) фреквенциски канал е делот од фреквенцискиот спектар чија ширина е еднаква на широчината на потребниот опсег за радиодифузна емисија, а кој е окарактеризиран со номиналната вредност на фреквенцијата на носителот;

12) фреквенциски канал за мали моќности е фреквенцискиот канал што го користи станицата чија максимална еквивалентна зрачена моќност преку кратка вертикална антена изнесува 1 kW;

13) фреквенциски опсег на предавателот е опсегот на фреквенциите во рамките на кој предавателот може да биде приспособен за работа;

14) излезно оптоварување на предавателот се антената и антенскиот вол или, заради испитување, вештачко оптоварување;

15) карактеристика на амплитудите/модулирачката фреквенција на предавателот е зависноста меѓу факторот на модулирачката и фреквенцијата на синусоидалниот модулирачки сигнал на константно ниво;

16) карактеристика на факторот на искористувањето (модулирачката)/влезен напон на предавателот, е кривата линија која претставува фактор на искористувањето во функција на напонот на одредениот модулиран сигнал доведен на влезот;

17) карактеристична импеданса на антенскиот вол е импедансата со која едниот крај на антенскиот вол мора да биде заарнен за да може импедансата на другиот крај на волот да има иста вредност како и за другата импеданса;

18) максимален долготраен фактор на модулирачката на предавателот е факторот на модулирачката што предавателот може да го поднесе кога се доведува одреден модулирачки сигнал во текот на континуиран период кој трае определен број часови;

19) максимален краткотраен степен на модулирачкиот влезен напон на предавателот е степенот на модулирачкиот влезен напон поголем од 100% (или 0 dB) што предавателот може да го поднесе кога одреден модулирачки сигнал се доведува во текот на одреден краткотраен период;

20) максимален употреблив фактор на модулирачката на предавателот е односот на максималната употреблива девијација на амплитудата и на амплитудата на носителот, изразен во проценти;

21) минимално употреблива моќност на полето е минималната вредност на моќноста на полето која е потребна за да го овозможи саканиот квалитет на приемот, под одредени услови на прием, во присуство на природен и индустриски шум, во отсуство на пречки од други станици;

22) ниво на интермодулационото брчење на предавателот е односот, изразен во dB или во проценти, на ефективната вредност на сигналот кој се состои од компоненти на интермодулациско брчење во одредена широчина на аудиофреквенцискиот опсег на излезот на демодулаторот и ефективната вредност на комплетниот сигнал во иста широчина на опсегот, за даден синусоиден сигнал доведен на влезот на предавателот;

23) ниво на шумот и на брчењето на предавателот е ефективниот напон на наизменичната компонента на излезот на линеарниот детектор на обвивката, што е предизвикана со несакана асинхрона амплитудска модулација во отсуство на кој и да е надворешен модулирачки сигнал, изразено во dB во однос на одредено референтно ниво;

24) однос на заштитата (на RF) е минималната вредност, обично изразена во dB, на односот на саканиот сигнал и на несаканите сигнали на влезот на приемникот, што е определена под посебни услови, така што на излезот на приемникот да се постигне определен квалитет на прием на саканиот сигнал;

25) пондерирано ниво на шумот и на брчењето на предавателот е нивото на шумот и на брчењето на предавателот определено со индикаторски инструмент, со специфицирани карактеристики, на кое му претходи соодветна мрежа за пондерирација;

26) предавател е уредот кој се користи по радиодифузната служба за претворање на аудиофреквенциски сигнали наменети за пренос на звук (говор и музика) во сакани амплитудски модулирани радиодифузненски сигнали;

27) промена на амплитудата на носителот на предавателот е односот, изразен во проценти, (а) на разликата меѓу амплитудата на носителот во присуство на модулација и амплитудата на носителот во отсуство на модулација, и (б) амплитудата на носителот во отсуство на модулација;

28) синхронизирана мрежа е радиодифузната мрежа го која повеќе станици истовремено емитуваат иста програма на иста фреквенција, која може да биде управувана или контролирана од едно место;

29) слабеење на несиметријата на влезот на предавателот со симетричен приклучок е односот, изразен во dB, на напонот на симетричната намотка на влезниот трансформатор на предавателот и разликата меѓу напонот на неговите две половини;

30) слабеење на рефлексијата е модулот на реципрочната вредност на коефициентот на рефлексијата, изразен во dB;

31) моќност на носителот на предавателот е средната моќност со која предавателот, без модулација, го напојува антенскиот вол во текот на еден радиодифузненски период;

32) спектар надвор од опсегот на емисијата е делот од густината на моќноста на спектриот на емисијата, кој е надвор од широчината на потребниот опсег, освен споредните емисии;

33) споредна компонента е компонентата на сигналот на излезот на предавателот или на заедничкиот излез на неколку предаватели, на фреквенција или во тесен опсег на фреквенции надвор од потребниот опсег, чие ниво може да се намали без влијание врз соодветниот пренос на информацијата. Споредните компоненти ги вклучуваат хармоничните и нехармоничните споредни компоненти, паразитните компоненти и надворешните интермодулациони компоненти, но не ги вклучуваат компонентите по непосредна близина на потребниот опсег, што настанале во процесот на модулирачката за пренос на информации;

34) стабилност на фреквенцијата на предавателот е способноста на предавателот да ја одржува непроменета фреквенцијата на носителот, при дејство на дестабилизирачки фактори, во текот на определен период;

35) степен на компресија е односот на промената на средното ниво на сигналот пред и по компресијата, изразен во dB;

36) широчина на опсегот на антенскиот систем е континуираниот фреквенциски опсег во кој карактеристиките на антенскиот систем задоволуваат определени вредности;

37) широчина на потребниот опсег е широчината на фреквенцискиот опсег што е токму доволна за дадениот вид емисија да обезбеди пренос на информации со бараниот квалитет, што е баран под определени услови;

38) толеранција на фреквенцијата на предавателот е максимално дозволеното отстапување на фреквенцијата на носителот на предавателот од доделената фреквенција, изразена во Hz;

39) влезна импеданса на предавателот е комплексниот однос на напонот и струјата на синусоидалниот сигнал доведен на модулационите влезни приклучоци на предавателот;

40) влезен напон за номинална модулација на предавателот е ефективниот напон на синусоидалниот модулирачки сигнал со стандардна референтна фреквенција од 1000 Hz, кој се бара на влезот за да произведе максимален употреблив фактор на модулација на радиофреквенцискиот сигнал на излезот;

41) зона на опслужувањето на станицата е зоната во која моќноста на полето на станицата е еднаква или поголема од употребливата моќност на полето;

42) зрачење на кукиштето е кое и да било зрачење на предавателниот систем, на која и да било фреквенција, кое потекнува од извори кои се поинакви од антена или антенски систем.

Другите изрази користени во овој правилник имаат значења што се определени во југословенскиот стандард JUS N.A0.716.

II. ОПШТИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА СТАНИЦИТЕ

Член 3

Станицата мора да работи во доделениот фреквенциски канал во фреквенциски опсег од 526,5 до 1606,5 kHz.

Фреквенцискиот опсег од став 1 на овој член содржи 120 фреквенциски канали чии номинални фреквенции на носителот (во kHz) се определени со изразот:

$$f_n = 531 + (n-1) \cdot 9,$$

каде што е $n = 1, 2, 3, \dots, 120$ (реден број на фреквенцискиот канал).

Фреквенциските канали со редни броеви 107, 113 и 120, на кои им припаѓаат номинални фреквенции на носителот од 1435, 1534 и 1602 kHz, респективно, се фреквенциски канали за мали моќности.

Член 4

Емисијата на станицата мора да биде аплитудски модулирана со обата бочни опсези и со потполн носител (A3E).

Член 5

Широчината на потребниот опсег за емисија на станицата изнесува 9 kHz.

Член 6

Предавателот на станицата со моќност на носителот до 100 kW треба да има една од следните номинални моќности: 0,05 kW, 0,1 kW, 0,2 kW, 0,5 kW, 1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW, 50 kW или 100 kW.

За предавателот на станицата со моќност на носителот преку 100 kW, номиналната моќност се утврдува посебно.

Член 7

Заради обезбедување на односот на заштитата (на RF) внатре во зоните на опслужувањето на станицата, степенот на компресијата на динамиката на амплитудите на модулирачкиот сигнал не смее да биде помал од 14 dB.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, станицата што е предвидена само за дневен режим на работа може да користи степен на компресија на динамиката на амплитудата на модулирачкиот сигнал помал од вредноста предвидена во тој став.

Член 8

Широчината на аудиофреквенцискиот опсег на станицата изнесува околу 4,5 kHz.

Член 9

Максимално употребливиот фактор на модулацијата на станицата изнесува 100%.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, за да се обезбеди нелинеарните (хармоничните и интермодулационите) изобличувања и спектарот надвор од опсегот на емисијата да останат во прифатливи граници, максимално употребливиот фактор на модулацијата на станицата може да биде помал од 100%, но не помал од 85%.

При нормални услови за работа на станицата, факторот на модулацијата не смее да го надминува максималниот употреблив фактор на модулацијата за повеќе од 5% до 10% од времето на емитувањето на програмата.

Член 10

Емисијата на станицата мора да биде вертикално поларизирана на изворот.

Член 11

Станицата треба да работи секогаш кога е тоа можно, во синхронизирана мрежа, заради поефикасно користење на фреквенцијата и намалување на пречките.

Член 12

Минимално употребливата моќност на полето во зоната на опслужувањето на станицата, во присуство на природен шум, е еднаква на вредноста што е определена со кривата линија прикажана на цртежот бр. 2, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 13

Односот на заштитата (на RF) за ист фреквенциски канал во зоната на опслужувањето на станицата изнесува:

- 1) 30 dB — за постојан сакан сигнал во присуство на постојан или променлив несакан сигнал;
- 2) 27 dB — за променлив сакан сигнал во присуство на постојан или променлив несакан сигнал;
- 3) 8 dB — за сакан сигнал во присуство на несакан сигнал кој потекнува од станица во иста синхронизирана мрежа.

Односот на заштитата (на RF) за соседниот фреквенциски канал (горен или долен) во зоната на опслужувањето на станицата, за постојан сакан сигнал, изнесува:

1) 9 dB — ако се користи низок степен на компресијата на динамиката и ако широчината на аудиофреквенцискиот опсег е околу 10 kHz (случај А);

2) 7 dB — ако се користи висок степен на компресијата на динамиката и ако широчината на аудиофреквенцискиот опсег е околу 10 kHz (случај Б);

3) 5 dB — ако се користи низок степен на компресијата на динамиката и ако широчината на аудиофреквенцискиот опсег е околу 4,5 kHz (случај Ц);

4) 0 dB — ако се користи висок степен на компресијата на динамиката и ако широчината на аудиофреквенцискиот опсег е околу 4,5 kHz (случај Д).

Вредностите на односот на заштитата (на RF) од став 2 на овој член важат само ако е применет ист степен на компресијата на динамиката при сакана и несакана емисија. Ако две станици (домашни или домашна и странска) кои работат во соседни фреквенциски канали, користат различни широчини на аудиофреквенцискиот опсег или различни степени на компресијата на динамиката, се применува поголемиот од двата соодветни односа на заштитата.

Во случај на променлив сакан сигнал, вредностите на односите на заштитата од став 2 на овој член треба да се намалат за 3 dB.

Ако саканиот или несаканиот сигнал е променлив, се применуваат оние вредности на односот на заштитата (на RF) од ст. 1 и 2 на овој член кои се определени во полноќ — за најмалку 50% ноќи во една година.

Член 14

Станицата која користи предавател со две или повеќе излезни единици мора да ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

III. ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ ЗА СТАНИЦИТЕ

1. Услови за предавателот

Член 15

Толеранцијата на фреквенцијата на предавателот изнесува:

1) ± 10 Hz — за станица што не се користи во синхронизирана мрежа;

2) $\pm 0,02$ Hz — за станица што се користи во синхронизирана мрежа.

Член 16

Стабилноста на фреквенцијата на предавателот во секој период од три месеци, мора да биде подобра од:

1) ± 5 Hz — за станица што не се користи во синхронизирана мрежа;

2) $\pm 0,02$ Hz — за станица што се користи во синхронизирана мрежа.

Член 17

Моќноста на носителот на предавателот може да отстапува од својата номинална вредност најмногу за + 15% и — 30%.

Член 18

Вкупниот степен на искористување на предавателот при номинална моќност на носителот, вклучени уреди за ладење и модулација настаната поради

синусоидален влезен сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со ниво што дава фактор на модулација од 6%, 35%, 60% и 100%, не смее да биде помал од вредноста дадена во производителската спецификација.

Член 19

Спектарот надвор од опсегот на емисијата на предавателот, при модулација настаната поради пондериран шум, со ниво што дава фактор на модулација од 35% (ефективна вредност), мора да биде во граничната крива линија прикажана на цртежот бр. 3, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Пондерираниот шум од став 1 на овој член, кој симулира модулирачки сигнал во вистинската програма, се добива со доведување на бел шум на филтерот чија електрична шема и карактеристика амплитуда/фреквенција е прикажана на цртежот бр. 4, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

За определување на густината на моќноста на спектарот надвор од опсегот на емисијата на предавателот се користи анализатор на спектарот, чија широчина на пропусниот опсег е еднаква на 100 Hz.

Член 20

Моќноста на која и да е споредна компонента со која предавателот, во отсуство на модулација, при номинална моќност на носителот, го напојува антенскиот вод или вештачкото оптоварување, мора да биде:

1) најмалку 40 dB под моќноста на носителот — моќност на носителот до 0,5 kW;

2) помала од 50 mW, или еднаква на 50 mW — за моќност на носителот поголема од 0,5 kW.

Граничните вредности од став 1 на овој член се применуваат и на моќноста на која и да е паразитна компонента со која предавателот го напојува антенскиот вод или вештачкото оптоварување, при номинална моќност на носителот и при модулација настаната поради синусоидален влезен сигнал со која и да е фреквенција во номиналниот аудиофреквенциски опсег и со ниво што дава фактор на модулација од 100%.

Член 21

Ако предавателот е приклучен на вештачко оптоварување, моќноста на полето на која и да е споредна емисија поради зрачење на кукиштето, на растојание од 5 km во која и да е насока од станицата, не смее да биде поголема од 60 μ V/m.

Член 22

Влезната импеданса на предавателот со симетричен или несиметричен приклучок (по избор) во номиналниот аудиофреквенциски опсег, не смее да биде помала од 600 Ω .

Слабењето на несиметријата на влезот на предавателот со симетричен приклучок, во номиналниот аудиофреквенциски опсег, не смее да биде помало од 60 dB.

Член 23

Влезниот напон за номиналната модулација на предавателот не смее да биде:

1) поголем од 0,49V (или — 4 dB во однос на 0,775 V) — ако модулациониот влезен ослабувач е поставен во положба на номинално слабење;

2) помал од 2,45V (или + 10 dB во однос на 0,775V) — ако модулациониот влезен ослабувач е поставен во положба на максимално слабење.

Модулациониот влезен ослабувач на предавателот мора да овозможува скоковито приспособување на максимално употребливиот фактор на модулација од 100%, при модулирачка фреквенција од 1000 Hz и при влезен напон помеѓу границите определени во став 1 на овој член, со најмала точност од 0,5 dB.

Член 24

Карактеристиката фактор на искористувањето (модулацијата)/влезен напон на предавателот, при која и да е модулирачка фреквенција во опсег од 60 до 4500 Hz, мора да биде линеарна (со дозволено отстапување од +2,5 dB до -3,5 dB) до вредноста на влезниот напон на која одговара максимално достижан фактор на модулација прикажан на цртежот бр. 5, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 25

Максималниот долготраен фактор на модулацијата на предавателот, ако на неговиот влез се доведува синусоиден сигнал со фреквенција од 1000 Hz во континуиран период од еден час, изнесува 100%.

Член 26

Максималниот краткотраен степен на модулирачкиот влезен напон на предавателот изнесува 200% (или +6 dB).

Испитувањето во врска со максималниот краткотраен степен на модулирачкиот влезен напон се врши така што на влезот на предавателот, десетпати едноподруго, ќе се доведе синусоиден модулирачки сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со почетно ниво што одговара на степенот на модулирачкиот влезен напон од 30% (или околу -10 dB). За време од приближно 100 ms, амплитудата на сигналот се зголемува периодично до максималниот краткотраен степен на модулирачкиот влезен напон определен со став 1 на овој член, при што фреквенцијата на повторувањето на тие импулси е околу 1 Hz.

Член 27

Промената на амплитудата на носителот на предавателот, при константен напон на мрежата и при модулација настаната поради синусоиден влезен сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со ниво што дава фактор на модулација од 90%, не смее да биде поголема од 4%.

Член 28

Нивото на шумот и на брчењето на предавателот, мерено во однос на референтното ниво што се јавува на излезот на демодулаторот при модулација настаната поради синусоиден влезен сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со ниво што дава фактор на модулација од 100%, не смее да биде поголемо од -50 dB.

Пондерираното ниво на шумот и на брчењето на предавателот, мерено според условите од став 1 на овој член и преку психофизички филтер, не смее да биде поголемо од -60 dB.

За определување на непондерираното и пондерираното ниво на шумот и на брчењето од ст. 1 и 2 на овој член се користи инструмент чии карактеристики се слични на карактеристиките на инструментот што се употребува за контрола на врвовите на програмската модулација (пикметар).

Член 29

Карактеристиката амплитуда/модулирачка фреквенција на предавателот, мерена при исклучен филтер за ограничување на аудиофреквенцискиот

опсег и при константно ниво на влезниот сигнал што, на референтна фреквенција од 1000 Hz, дава фактор на модулација од 50%, мора да биде во границите прикажани на цртежот бр. 6, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

За кое и да е влезно ниво на кое одговара фактор на модулација до 80%, карактеристиката амплитуда/модулирачка фреквенција на предавателот може да отстапува од карактеристиката мерена според став 1 на овој член, при која и да е фреквенција, најмногу за 0,5 dB.

Член 30

Предавателот мора да има филтер за ограничување на аудиофреквенцискиот опсег (ниско-пропустлив филтер за 4,5 kHz) кој за мерни цели може да се исклучи.

Карактеристиката амплитуда/фреквенција на филтерот од став 1 на овој член мора да биде во границите прикажани на цртежот бр. 7, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 31

Факторот на аудиофреквенциското хармонично изобличување на предавателот, при модулација настаната поради синусоиден влезен сигнал со ниво што дава фактор на модулација до 80%, не смее да биде поголем од максимално дозволените вредности прикажани на цртежот бр. 8, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 32

Факторот на аудиофреквенциското интермодулациско изобличување од втор ред на предавателот, при модулација настаната поради два синусоидни влезни сигнали со константна разлика на фреквенциите меѓу 71 и 400 Hz, со аритметичка средина на тие фреквенции во опсег од околу 700 Hz до околу 4300 Hz и со еднакви нивоа што даваат фактор на модулација до 80%, не смее да биде поголем од 2%.

Член 33

Нивото на интермодулационото брчење на предавателот, при модулација настаната поради синусоиден влезен сигнал со фреквенција од 1000 Hz и со ниво што дава фактор на модулација до 80%, не смее да биде поголемо од -45 dB.

Член 34

Предавателот мора да биде изграден така што да ги има карактеристиките пропишани со овој правилник при која и да е комбинација на работните услови во следните граници:

- 1) напон на изворот на напојување: номинална вредност $\pm 5\%$ до -10% ;
- 2) фреквенција на изворот на напојување: номинална вредност (50 Hz) $\pm 2\%$;
- 3) температура на околината: $+5^{\circ}\text{C}$ до $+45^{\circ}\text{C}$;
- 4) релативна влажност $\leq 93\%$;
- 5) надморска височина: ≤ 2000 m.

Член 35

Фреквенцискиот опсег на предавателот треба да биде во согласност со фреквенцискиот опсег определен во член 3 став 1 на овој правилник.

Член 36

Номиналната излезна импеданса на предавателот не смее да биде помала од 50 ома (несиметрично).

Член 37

Слабењето на рефлексијата на влезот на излезното оптоварување на предавателот не смее да биде помало од 14 dB (средна вредност во потребниот опсег чија ширина е определена во член 5 на овој правилник).

При слабење на рефлексијата на влезот на излезното оптоварување помало од вредноста од став 1 на овој член, предавателот не смее да се оштети.

Член 38

За да се избегнат пречки при испитувањето, мерењето или приспособувањето, предавателот со моќност на носителот еднаква или поголема од 1 kW се приклучува на вештачко оптоварување кое не зрачи.

Член 39

На излезот на престојениот, на побудниот степен и на излезниот степен на предавателот со номинална моќност на носителот еднаква или поголема од 1 kW мораат да бидат предвидени мерни приклучоци кои се достапни за време на работата на предавателот, со тоа што таа работа да не влијае врз уредите за безбедност. Приклучувањето на мерните уреди со влезната импеданса од 50 ома за радиорефлеквенциско ниво или од 600 ома за аудиофреквенциско ниво, не смее да има забележително дејство врз емитуваниот сигнал.

Напоните на мерните приклучоци од став 1 на овој член, при номинална моќност на носителот, треба да изнесуваат, и тоа:

1) $1\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$ — на радиорефлеквенцискиот приклучок оптоварен со несиметрична импеданса од 50 ома;

2) $1.55\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$ (или $+6\text{ dBm} \pm 0.5\text{ dB}$) — на аудиофреквенцискиот приклучок оптоварен со симетрична импеданса од 600 ома, при фактор на модулација од 100%.

Член 40

На излезот од предавателот со номинална моќност на носителот еднаква или поголема од 1 kW мора, покрај приклучокот од член 39 на овој правилник, додатно да се предвиди и еден мерен приклучок кој, на импеданса од 50 ома и при немодулиран носител, дава напон чија вредност е дотера на помеѓу 1 и 5 V, според договорот на производителот и купувачот.

Член 41

На излезот на предавателот со номинална моќност на носителот еднаква или поголема од 1 kW мора да се предвиди демодулатор кој се користи за мерење на карактеристиките на квалитетот. Тој демодулатор на својот симетричен излез треба да дава при фактор на модулација од 70% до 100% и при номинална моќност на носителот, напон на импеданса од 600 ома чија вредност може да се дотера на 1.55 V (или $+6\text{ dBm}$).

Демодулаторот од став 1 на овој член може, да биде составен дел на уредот за контрола на модулацијата на предавателот.

За време на пондерираното ниво на шумот и на брчнестото на предавателот, во демодулаторот од став 1 на овој член се применува нископропустлив филтер за 4.5 kHz кој, по потреба, може да се исклучи. Карактеристиката амплитуда/фреквенција на тој филтер мора да биде во согласност со член 30 став 2 на овој правилник.

Член 42

Во излезот на предавателот со номинална моќност на носителот еднаква или поголема од 10 kW мора да се вметне рефлектометар кој треба да има мерен вод за директен и рефлектиран бран. Карактеристичната импеданса на тој вод треба да биде еднаква на номиналната излезна импеданса на предавателот.

Во фреквенцискиот опсег на предавателот и при номинална моќност на носителот, напонот на мерниот приклучок за директен бран на рефлектометарот од став 1 на овој член може да изнесува од 1 V до 10 V. Разликата во покажувањето за директниот и рефлектираниот бран, при точно приспособување на антената и во фреквенцискиот опсег на предавателот, треба да изнесува најмалку 40 dB.

Член 43

На радиорефлеквенцискиот влез на предавателот мора да се предвиди посебен преклопник кој се користи за приклучување на вградениот или на надворешен генератор на фреквенцијата.

Номиналната радиорефлеквенциска влезна импеданса на предавателот треба да изнесува 50 ома (несиметрично).

За потполно побудување на предавателот, напонот на радиорефлеквенцискиот влез треба да изнесува најмногу 1 V.

Член 44

Предавателот мора да има комплетна техничка документација, и тоа:

- 1) примопредавателен мерен протокол;
- 2) опис на уредот;
- 3) спецификација на електричните и механичките карактеристики;
- 4) упатство за ракување и одржување;
- 5) потполна електрична шема;
- 6) комплет монтажни шеми;
- 7) спецификација на вградените делови.

Член 45

Предавателот мора да биде изграден, поставен и експлоатиран така што да бидат исполнети барањата за безбедност според југословенските стандарди JUS N.N0.203 и JUS N.N0.204, како и според прописите за заштита при работата.

Член 46

Мерење на карактеристиките на предавателот се врши според следните југословенски стандарди:

- 1) JUS N.N6.321 — во поглед на условите за толеранција на фреквенцијата (член 15) и стабилноста на фреквенцијата (член 16);
- 2) JUS N.N6.322 — во поглед на условите за моќноста на носителот (член 17);
- 3) JUS N.N6.323 — во поглед на условите за вкупниот степен на искористување (член 18);
- 4) JUS N.N6.347 — во поглед на условите за влезниот напон за номинална (модулација) член 23), карактеристиката на факторот на искористување (модулација) влезен напон (член 24), максималниот долготраен фактор на модулација (член 25) и максималниот краткотраен степен на модулираниот влезен напон (член 26);

5) JUS N.N6.349 — во поглед на условите за непондерирано и пондерирано ниво на шумот и на брчењето (член 28);

6) JUS N.N6.354 — во поглед на условите за влезната импеданса на предавателот (член 22 став 1) и карактеристиката амплитуда/мудулирачка фреквенција (член 29);

7) JUS N.N6.355 — во поглед на условите за: факторот на аудиофреквенциското хармонично изобличување (член 31), факторот на аудиофреквенциското интермодулационо изобличување од втор ред (член 32) и нивото на интермодулационото брчење (член 33);

8) JUS N.A5.705 и JUS N.A5.710 — во поглед на условите за долната и горната граница на опсегот на температурата на околината (член 34 точка 3);

9) JUS N.A5.715 — во поглед на условите за релативната влажност на околината (член 34 точка 4).

2. Услови за антената, антенскиот вод, антенскиот приспособлив уред, антенскиот делител на моќноста и антенскиот регулатор на фазата

Заеднички услови

Член 47

Антената, антенското заземјување, антенскиот вод, антенскиот приспособлив уред, антенскиот делител на моќноста и антенскиот регулатор на фазата (во натамошниот текст: антенскиот систем) мораат да овозможуваат непрекината работа во текот на еден час со врвна моќност (на обвивката) на припаѓачкиот предавател, при фактор на модулација од 100%.

Член 48

Слабењето на рефлексијата на влезот на антенскиот систем не смее да биде помало од вредноста определена во член 37 став 1 на овој правилник.

Член 49

Широчината на опсегот на антенскиот систем, за слабење на рефлексијата од 10 dB, не смее да биде помала од широчината на потребниот опсег определена во член 5 на овој правилник.

Член 50

Антенскиот систем мора, при промена на температурата на околината од -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$ да ги исполнува условите пропишани со овој правилник.

Услови за антената

Член 51

Ефикасноста на зрачењето на ненасочена антена не смее да биде помала од $-0,5\text{ dB}$.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ефикасноста на зрачењето на кратка ненасочена антена, која се користи во станица со номинална моќност на носителот на предавателот до 3 kW, не смее да биде помала од:

- 1) -5 dB — ако височината на антената е помала од 0,1 λ ;
- 2) -2 dB — ако височината на антената е помеѓу 0,1 λ и 0,2 λ .

Член 52

Дијаграмот на зрачењето на ненасочена антена во хоризонталната рамнина мора да биде кружен или приближно кружен (со дозволено отстапување до 1,5 dB).

Член 53

Антената мора да биде изградена и поставена така што да може без наслаги од мраз, да издржи оптоварување на ветар чија брзина достига до 150 km/час.

Услови за антенски вод

Член 54

Карактеристичната импеданса на антенскиот вод не смее да биде помала од 50 ома (несиметрично).

Член 55

Ако антенскиот вод е завршен со оптоварување чија импеданса е еднаква на неговата карактеристична импеданса, номиналниот слабење на рефлексијата на влезот на антенскиот вод не смее да биде помало од:

- 1) 26 dB — за коаксијален вод;
- 2) 20 dB — за коаксијален воздушен вод.

Член 56

Слабењето на антенскиот вод не смее да биде поголемо од 0,2 dB/100 m.

Услови за антенски приспособлив уред за антенскиот делител на моќноста и за антенскиот регулатор на фазата

Член 57

Слабењето на рефлексијата на влезот на антенскиот приспособлив уред, на антенскиот делител на моќноста или на антенскиот регулатор на фазата, по приклучувањето и дотерувањето на која и да е фреквенција во номиналниот фреквенциски опсег, не смее да биде помало од 26 dB.

Член 58

Слабењето на антенскиот приспособлив уред, на антенскиот делител на моќноста или на антенскиот регулатор на фазата, вклучувајќи ги и нивните спојни водови, изнесува околу 0,1 dB.

Член 59

На влезот на антенскиот приспособлив уред мора да се вгради приклучок за мерење на моќноста и на односот на стоечките бранови.

Покрај антенскиот регулатор на фазата треба да биде вграден уред за мерење на фазата, кој може да се исклучи. Точноста на прочитувањето на фазата на тој уред мора да биде поголема од 1° .

Член 60

Помеѓу антенскиот вод и антенскиот приспособлив уред, помеѓу антенскиот вод и антенскиот регулатор на фазата, како и помеѓу антенскиот вод и антенскиот делител на моќноста мораат да се предвидат разделни места. Секое разделно место мора да овозможува заземјување на припаѓачкиот вод.

Член 61

Помеѓу антената и антенскиот приспособлив уред мора да се вгради преклопник за заземјување на антената, кој може да се преклопува рачно или автоматски (електрично).

Преклопникот од став 1 на овој член мора да биде изведен така што кога антената е заземјена, антенскиот приспособлив уред да биде одвоен од антената.

Покрај преклопникот од став 1 на овој член може, според договор на производителот и купувачот, да се предвиди уште еден преклопник за да може антената во некои случаи да се заземји и преку отпорник.

Член 62

Помеѓу преклопникот за заземјување на антената напојувана во основата и антената мора да се предвиди галвански одвод спрема земјата, заради намалување на атмосферскиот електрицитет. Тој одвод може да биде и придушница која, во номинален фреквенциски опсег, не смее да има несакани резонанси.

3. Услови за вештачко оптоварување на предавателот

Член 63

Вештачкото оптоварување на предавателот мора да ја издржи, во непрекинат период од еден час, врвната моќност (на обвивката) на припаѓачкиот предавател, при факторот на модулација од 100%.

Член 64

Номиналната влезна импеданса на вештачкото оптоварување треба да биде еднаква на номиналната излезна импеданса на предавателот (член 36).

Слабењето на рефлексијата на влезот на вештачкото оптоварување не смее да биде помало од:

- 1) 26 dB — во фреквенциски опсег од 526,5 до 1606,5 kHz;
- 2) 14 dB — во фреквенциски опсег од 1606,5 до најмалку 4819,5 kHz.

Член 65

Во склопот на вештачкото оптоварување, кое се користи за предавател со моќност на носителот преку 10 kW, мора да биде предвиден мерен уред со помош на кој може да се мери моќноста на носителот на предавателот со најмала точност $\pm 5\%$.

Вештачкото оптоварување ладено со вода или со некоја друга течност мора да овозможува мерење на моќноста на носителот на предавателот по калориметриски метод.

Член 66

На вештачко оптоварување мора да биде предвиден мерен приклучок, кој се користи за определување на моќноста на споредните компоненти на предавателот (член 20).

Излезниот напон на мерниот приклучок од став 1 на овој член, при оптоварување со импеданса од 50 ома (несиметрично) и при номинална моќност на носителот на припаѓачкиот предавател, мора да биде помеѓу 1 V и 5 V или помеѓу 1 V и

10 V — на мерниот приклучок чиј напон расте линеарно со фреквенцијата. Зависноста на тој напон од фреквенцијата мора да биде дадена за фреквенциски опсег од 526,4 до најмалку 4819,5 kHz.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 67

Станиците што се пуштени во работа пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, а чии карактеристики не одговараат на техничките и експлоатационите услови пропишани со овој правилник, можат да продолжат со работа најдоцна до својата амортизација под услов да не создаваат пречки во приемот на емисиите на други станици.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако станиците што се пуштени во работа пред денот на влегувањето во сила на овој правилник создаваат пречки во приемот на емисиите на други станици, нивните карактеристики во поглед на пречките мораат да се усогласат со одредбите на овој правилник во рок од шест месеци од денот кога ќе се утврди дека станицата создава пречки, или мораат да престанат да работат.

Член 68

Одредбата на член 7 од овој правилник ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник на сите станици што се пуштени во работа пред неговото влегување во сила, освен на станиците што се предвидени да работат во дневен режим.

Одредбата на член 30 став 1 од овој правилник ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник на сите станици што се пуштени во работа пред неговото влегување во сила.

Член 69

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат:

- 1) Правилникот за техничко-експлоатационите услови на радиодифузните станици за амплитудно-модулирани емисии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/75), освен одредбите кои се однесуваат на радиодифузните станици што работат во опсег на долги и кратки бранови, а кои остануваат во сила до донесување на прописи со кои ќе се регулираат тие прашања во согласност со Законот за основите на системите за врски;
- 2) Правилникот за отстранување пречки кај амплитудномодулирани радиодифузни емисии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/73), освен одредбите кои се однесуваат на минималните технички карактеристики на радиодифузните приемници за амплитудно модулирани емисии, а кои остануваат во сила до донесување на прописи со кои ќе се регулираат тие прашања во согласност со Законот за основите на системите за врски.

Член 70


Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4411/2


19 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски.


м-р Назми Мустафа, с.р.



ЦРТЕЖ БР. 1 — Граници на дневниот режим на работа

dB/($\mu\text{V/m}$)

ЦРТЕЖ БР. 2 — Минимално употреблива моќност на полето во зависност од фреквенцијата



Апсциса: $(f - f_0)/B_n$ за $f > f_0$, и $(f_0 - f)/B_n$ за $f < f_0$, каде што е:


f — фреквенција на компонентите на спектарот;

f_0 — фреквенција на носителот;

B_n — ширина на потребниот опсег ($= 9 \text{ kHz}$).

Ордината: густина на моќноста на спектарот, во dB, во однос на густината на моќноста што би постоела ако вкупната моќност, изземајќи ја моќноста на носителот, рамномерно е распоредена во широчината на потребниот опсег.

ЦРТЕЖ БР. 3 — Гранична крива линија за спектар надвор од опсегот на емисијата.



Крива линија A: Стандардна распределба на густината на моќноста на спектарот

Апсциса: фреквенција, во Hz


Ордината: релативна густина на моќноста, во dB, мерена со помош на филтер „третина октава“

Крива линија B: Карактеристика на амплитудата/фреквенција на мрежата за пондерирање за добивање на стандарден модулирачки сигнал

Апсциса: фреквенција во Hz


Ордината: релативна амплитуда, во dB

ЦРТЕЖ БР. 4a




ЦРТЕЖ БР. 4b


ЦРТЕЖ БР. 4 (4a и 4b) — Крива линија на распределбата на густината на моќноста на спектарот во стандарден модулирачки сигнал и мрежа за пондерирање за добивање на тој сигнал




ЦРТЕЖ БР. 5 — Максимално достиген фактор на модулација на предавателот



ЦРТЕЖ БР. 6 — Толеранција за карактеристиката амплитуда / модулирачка фреквенција на предавателот



ЦРТЕЖ БР. 7 — Тolerанција за карактеристиката амплитуда/модулирачка фреквенција на филтерот за ограничување на аудиофреквенцискиот опсег.



ЦРТЕЖ БР. 8 — Максимално дозволени вредности за факторот на аудиофреквенциското хармонично изобличување на предавателот

70.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧИСТИ ХЕМИКАЛИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за чисти хемикалии, што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Технички услови — — — — — JUS H.G.2.030
2. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Технички услови — — — — — JUS H.G.2.070
3. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на изгледот — — — — — JUS H.G.8.049
4. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на водород-пероксид. Волуметриски метод — — — — — JUS H.G.8.050
5. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на остатокот по впарување. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.051
6. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на слободни киселини (како H_2SO_4). Волуметриски метод — — — — — JUS H.G.8.052
7. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на тешки метали (како Pb). Колориметриски метод — — — — — JUS H.G.8.053
8. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на железото. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.G.8.054
9. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на вкупниот азот. Колориметриски метод — — — — — JUS H.G.8.055
10. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на сулфатите. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.056
11. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на фосфатите. Спектрофотометриски метод — — — — — JUS H.G.8.057
12. Чисти хемикалии. Водород-пероксид. Определување на содржината на хлоридите. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.058
13. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на бакар (II)-сулфат-хидрат. Волуметриски метод — — — — — JUS H.G.8.061
14. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на материите нерастворливи во вода. Гравиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.062
15. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на хлоридите. Турбидиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.063
16. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на вкупниот азот. Колориметриски метод — — — — — JUS H.G.8.064

17. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на оловото, никелот, цинкот и железото. Метод на атомска апсорпција — — — — — JUS H.G.8.065

18. Чисти хемикалии. Бакар (II)-сулфат-пентахидрат. Определување на содржината на материите што не се таложат со водород-сулфид (како сулфати). Гравиметриски метод — — — — — JUS H.G.8.066

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на водород-пероксид и на бакар (II)-сулфат-пентахидрат што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1. Чисти хемикалии. Водород-пероксид *proanalysis* — — — — — JUS H.G.2.070 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/65).

2. Чисти хемикалии. Бакарсулфат кристален — — — — — JUS H.G.2.030 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија (производство на чисти хемикалии) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-55/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгосвиќ, с. р.

71.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОКОВ ЗА ГРАДЕЖНА СТОЛАРИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за оков за градежна столарија, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Оков за градежна столарија.
Брава за врата, симетрична, универзална — 72. Облик и мери — — — JUS M.K3.028
- 2) Оков за градежна столарија.
Прифатна плоча за симетрични универзални брави — 72. Облик и мери JUS M.K3.048
- 3) Оков за градежна столарија.
Квака за врата — — — — — JUS M.K3.050
- 4) Оков за градежна столарија.
Штит за брава — 72, за врата. Облик и мери — — — — — JUS M.K3.058

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на оков за градежна столарија што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Рачка за врата. Облик и мери — JUS M.K3.050
донесен со Решението за југословенските стандарди за окови за градежна столарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-56/1

4 јануари 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација.

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

72.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЖИЦА ЗА НАМОТКИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за жица за намотки, што го има следниот назив и ознака:

Жица за намотки. Тркалезна бакарна лак-жица со температурен индекс 180, за разладни уреди. Технички услови за изработка и испорака JUS N.C7.117

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на жица за намотки што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-59/1

4 јануари 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р

73.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ НА ПАТИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за проектирање и градење на патишта, што го има следниот назив и ознака.

Проектирање и градење на патишта. Изработка на асфалтни бетони.
Технички услови — — — — — JUS U.E4.014.

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на проектирање и градење на патишта од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Технички услови за изработка на асфалтни бетони — — — — — JUS U.E4.014
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила на 19 мај 1983 година:

Бр. 50-60/1

4 јануари 1983 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

74.

Брз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРЕСЕЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пресеци на руднички подземни простории, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со низок свод — JUS B.Z0.203
- 2) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со висок свод — JUS B.Z0.208
- 3) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со лачна форма, тип А — — — — — JUS B.Z0.210
- 4) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со кружна форма — — — — — JUS B.Z0.216.

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пресеци на руднички подземни простории од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пресеци на руднички простории. Ходници со низок свод, со 1 колосек, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.203
- 2) Пресеци на руднички простории. Ходници со низок свод, со 2 колосека, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.204
- 3) Пресеци на руднички простории. Ходници со низок свод, со 1 колосек, со локомотивско влечење — — JUS B.Z0.223
- 4) Пресеци на руднички простории. Ходници со низок свод, со 2 колосека, со локомотивско влечење — JUS B.Z0.224 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на пресеците на руднички простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/62)
- 5) Ходници со висок свод со 1 колосек, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.208
- 6) Ходници со висок свод, со 2 колосека, без локомотивско влечење — JUS B.Z0.209 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на пресеците на руднички подземни простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/64)
- 7) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со лачна форма од типот А, со 1 колосек, без локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.210

8) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со лачна форма од типот А, со 2 колосека, без локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.211

9) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со кружна форма, со 1 колосек, без локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.216

10) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со кружна форма, со 2 колосека, без локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.217

11) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со висок свод, со 1 колосек, со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.226

12) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со висок свод, со 2 колосека, со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.227

13) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со лачна форма од типот А, со 1 колосек со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.228

14) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со лачна форма од типот А, со 2 колосека со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.229

15) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со кружна форма, со 1 колосек, со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.234

16) Пресеци на руднички подземни простории. Ходници со кружна форма, со 2 колосека, со локомотивско влечење — — — — — JUS B.Z0.235 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на рудничките подземни простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/64)

17) Ходници со низок свод, со транспортна лента — — — — — JUS B.Z0.251

18) Ходници со висок свод, со транспортна лента — — — — — JUS B.Z0.252

19) Ходници со лачна форма од типот А, со транспортна лента — — — — — JUS B.Z0.253

20) Ходници со кружна форма, со транспортна лента — — — — — JUS B.Z0.254 донесени со Решението за југословенските стандарди за пресеци на руднички подземни простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/67);

21) Ходници со низок свод, со транспортна лента и со локомотивско влечење, со 1 колосек широк 600 mm — — — — — JUS B.Z0.261

22) Ходници со висок свод, со транспортна лента и со локомотивско влечење, со 1 колосек широк 600 mm — — — — — JUS B.Z0.262

23) Ходници со лачна форма од типот А, со транспортна лента и локомотивско влечење, со 1 колосек широк 600 mm — — — — — JUS B.Z0.263

24) Ходници со кружна форма со транспортна лента и со локомотивско влечење, со 1 колосек широк 600 mm — — — — — JUS B.Z0.264 донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на пресеците на руднички подземни простории („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-62/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

75.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА
СПИРАЛНИ БУРГИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за спирални бургии, што го има следниот назив и ознака:

Спирални бургии. Бургии од брзо-
резен челик. Технички услови — — JUS K.D3.010

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на спиралните бургии што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенскиот стандард за спирални бургии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/81).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-64/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

76.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за електрични уреди за моторни возила, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електрични уреди за моторни возила. Напони — — — — — JUS N.P0.202

2) Електрични уреди за моторни возила. Насока на вртење на електричните машини и уреди — — — JUS N.P0.203

3) Електрични уреди за моторни возила. Индукциони намотки (бобини). Главни мер — — — — — JUS N.P1.052

4) Електрични уреди за моторни возила. Високонапонски приклучок за индукциони намотки (бобини) и за разводници на палење — — — — — JUS N.P1.060

5) Електрични уреди за моторни возила. Нисконапонски приклучоци за индукциони намотки (бобини) — JUS N.P1.061

6) Електрични уреди за моторни возила. Лента за прицврстување на индукционата намотка (бобина) — — JUS N.P1.062

7) Електрични уреди за моторни возила. Посебни алармни ротациони светилки. Мери — — — — — JUS N.P2.090

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електрични уреди за моторни возила што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-65/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,

Вукашин Драгоевиќ, с. р.

77.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за транспортни ленти, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Транспортни ленти. Определување на цврстината на механичкиот spoj — — — — — JUS G.E2.229

2) Транспортни ленти. Користењето на лентата. Технички услови и испитувања — — — — — JUS G.E2.231

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на транспортните ленти што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-66/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

78.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИБОР ЗА СИЈАЛИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за прибор за сијалици, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитни подножја G-5 и G-13 за проверка на нормалната работа и на трајноста на грлата на флуоресцентни цевки — — — — — JUS N.E3.828

2) Испитни подножја за проверка на нормалната работа и на трајноста на држачите на стартери — — — — — JUS N.E3.829

3) Подножја за сијалици. Префокусно подножје P 43t-38. Склоп со прстен на сијалица. Главни мери — — — — — JUS N.L1.180

4) Подножја за сијалици. Прстен за префокусно подножје P 43t-38. Главни мери — — — — — JUS N.L1.181

5) Сијалици за моторни возила. Сијалици со пресувано подножје. Главни мери и карактеристики — — — — — JUS N.L2.245

6) Минијатурни флуоресцентни цевки. Главни мери — — — — — JUS N.L4.011

7) Подножја за сијалици. Подножје G-5 со два чепа. Главни мери — — — — — JUS N.L4.072

8) Подножја за сијалици. Гранично мерило „оди“ и „не оди“ за подножје G-5 со два чепа. Главни мери — — — — — JUS N.L4.073

9) Подножја за сијалици. Гранично мерило „оди“ за подножје G-5 со два чепа на готови цевки. Главни мери — — — — — JUS N.L4.074

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на прибор за сијалици што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-70/1
4 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

79.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СУРОВИНИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДОБИТОЧНА ХРАНА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Жита за исхрана на добиток JUS E.B1.210
2) Семе на легуминози за исхрана на добиток — — — — — JUS E.B1.250

3) Добиточна храна. Брашно од луцерка — — — — — JUS E.B5.030

допесени со Решението за југословенските стандарди за земјоделски и индустриски производи што главно служат како добиточна храна и за методите за испитување на добиточна храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/63).

Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за производите на мелничката индустрија и индустријата на масло, наменети за добиточна храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63).

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-574/1
13 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

80.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Амбалажа од дрво. Летварица-ја-болчар, тип D — — — — — JUS D.F1.413 донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на дрвната индустрија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/69).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-686/1
17 јануари 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

81.

Врз основа на член 28 став 2 и член 66 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТРУКТУРАТА НА ПЛАСМАНИТЕ СО СТРУКТУРАТА НА ИЗВОРИТЕ НА СРЕДСТВА НА БАНКИТЕ ПО РОЧНОСТ

1. Во Одлуката за усогласување на структурата на пласманиите со структурата на изворите на средствата на банките по рочност („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/81, 51/81, 57/82 и 69/82), во точка 1 став 1 процентот: „75%“ се заменува со процентот: „80%“.

Став 2 се менува и гласи:

„Пропишаниот процент на насочувањето на краткорочните извори на средства во краткорочни пласмани со рок за враќање до една година од став 1 на оваа точка, банките се должни да го остварат сукцесивно во текот на 1983 година, и тоа во проценти од:

- 1) 76% — до 31 март;
 - 2) 77% — до 30 јуни;
 - 3) 78,5% — до 30 септември;
 - 4) од 80% — до 31 декември 1983 година“.
2. Точка 4 се брише.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 6
28 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

82.

Врз основа на член 22 и член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА СРЕДСТВАТА ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА, НАРОДНИТЕ БАНКИ НА РЕПУБЛИКИТЕ И НАРОДНИТЕ БАНКИ НА АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ

1. Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини плаќаат камата на средствата што се депонирани кај нив, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации — по стапка од 4% годишно;

2) на благајничките записи на Народната банка на Југославија:

— по стапка од 15% годишно — на записите кои се сметаат за ликвидни пласмани во смисла на точка 1 одредба под 2 на Одлуката за начинот на одржување на минималната ликвидност на банките и на другите финансиски организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77, 19/78 и 12/81);

— по стапка од 20% годишно — на другите записи.

2. Каматата по одредбите од оваа одлука им се пресметува и плаќа на депонентите, и тоа:

1) на средствата на задолжителната резерва на банките и на другите финансиски организации — тримесечно наназад;

2) на благајничките записи на Народната банка на Југославија — во рокот на втасувањето на благајничките записи.

3. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по потреба, Народната банка на Југославија.

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/77).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 7
28 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

83.

Врз основа на член 17 и член 66 став 1 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81) и точка 12 на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/82 и 3/83), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА**

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/81), во точка 2 став 1, во одредбата под 1, зборовите: „по стапка од 12,7%“ се заменуваат со зборовите: „по стапка од 13,7%“.

2. Првата пресметка на задолжителната резерва според одредбите од оваа одлука банките ќе ја извршат според состојбата на средствата на 31 јануари 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 8
28 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

84.

Врз основа на член 27 став 1 точка 5, член 31 и член 66 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во врска со Уредбата за престанување на важењето на Уредбата за условите, начинот и постапката за проверка на примената на верижниот начин на плаќање и пресметка во Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИОТ ИЗНОС НА ПОСЕБНАТА РЕЗЕРВА НА ЛИКВИДНОСТА НА БАНКИТЕ**

1. Одлуката за утврдување на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста на банките („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/81) престанува да важи.

2. На 11 февруари 1983 година банките ќе издадат налог за пренос на средствата на посебната резерва за ликвидност врз својата жиро-сметка.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 9
28 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

85.

Врз основа на член 66 став 1 точка 15 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА**ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА БАНКИТЕ ОД ПРИМАГНАТА ЕМИСИЈА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ГОТОВО ВО 1983 ГОДИНА**

1. Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им даваат на банките кредити за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово под условите утврдени со Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/82, 30/82, 43/82 и 69/82), чие важење е продолжено со Одлуката за привремено продолжување на важењето на Одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика во 1982 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/83), со тоа што рокот за враќање на тие кредити не може да биде подолг од 90 дена.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1983 година до денот на влегувањето во сила на одлуката за мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика за 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 10
28 јануари 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА И ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 18 ОД ТАРИФНИОТ БРОЈ 9 НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИОТ РЕПУБЛИЧКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И НА НАДОМЕСТИ ЗА УСЛУГИ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ ГРАЃАНИ И ПРИВАТНИ ПРАВНИ ЛИЦА ГО ПРЕСМЕТУВААТ И ГО ПЛАЌААТ ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Адвокатската комора на Словенија поведе постапка за оценување на уставноста и законитоста на член 18 од Тарифниот број 9 на Законот за измени и дополненија на Законот за посебниот републички данок на промет на производи и на надомести за услуги, како и за начинот на кој граѓаните и приватните правни лица го пресметуваат и го плаќаат данокот на промет на производи и услуги („Урадни лист СР Словенија“, бр. 39/81).

Во предлогот се наведува дека оспорената одредба е несогласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот бидејќи со посебен данок на промет можат да се оданочуваат само производи и услуги на стопанските дејности, а не и услуги на адвокатурата, како самостојна општествена служба.

2. Со оспорената одредба е пропишана обврска за плаќање на посебен републички данок на надомести за адвокатски услуги по стапка од 5%.

3. Со Уставот на СФРЈ, во член 264 став 2, е утврдено дека со сојузен закон се установуваат видовете на приходи што се остваруваат со оданочувањето на производи и услуги што се во промет на целата територија на СФРЈ и се утврдува начинот и височината на тоа оданочување, освен за производи и услуги за кои начинот и височината на оданочување, врз основа на сојузен закон, ги утврдуваат други општествено-политички заедници. Со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 23/73, 36/75, 28/75, 7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80, 3/81 и 23/82), во член 1 е утврдено дека оданочувањето на производи и услуги во прометот може да биде основно, кое се врши по пат на основен данок на промет според одредбите од овој закон, и посебно, кое се врши по пат на посебен данок на промет според одредбите на овој закон, на законот на републиката и автономната покраина и одлуката на општината. Во наведениот закон се утврдени како стопанските така и не-стопанските услуги на кои не може да се пропишува обврска за плаќање на посебен данок, но меѓу нив не се утврдени и адвокатските услуги.

Пропишувањето на обврските за плаќање на посебен данок на надомести за адвокатски услуги во оспорената одредба на Законот, по оценка на Судот, е согласно со Уставот на СФРЈ и не е во спротивност со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, бидејќи Уставот на СФРЈ и сојузниот закон не ја ограничуваат можноста со закон на републиката и на автономната покраина да се пропише обврска за плаќањето на тој данок.

Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 24 ноември 1982 година, со мнозинство на гласови, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Адвокатската комора на Словенија да се утврди дека одредбата на член 18

од Тарифниот број 9 на Законот за измени и дополненија на Законот за посебен републички данок на промет на производи и на надомести за услуги, како и за начинот на кој граѓаните и приватните правни лица го пресметуваат и го плаќаат данокот на промет на производи и услуги е несогласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со Законот за оданочување на производи и услуги во прометот.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот д-р Александар Фира, и судиите: д-р Јосиф Трајковиќ, Мијушко Шибалиќ, Мустафа Сефо, Рамадан Враниќи, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Иван Франко, Васил Гривчев, Јаким Спировски и Славко Кухар.

У. бр. 92
24 ноември 1982 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,

д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамчување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/83, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 МАРТ 1983 ГОДИНА

Во точка 2 став 4 по зборот: „точка“ се додава по грешка изоставениот збор: „не“.

Од Народната банка на Југославија, Белград, 31 јануари 1983 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТНОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА РЕПУБЛИКА КАМЕРУН

I

Се отповикува

Хамдија Фетаховиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Република Камерун.

II

Се назначува

Рамадан Мармулаку, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Федерална Република Нигерија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединета Република Камерун со седиште во Лагос.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 2
11 јануари 1933 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ПАМАХИРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА НАРОДНА ЛИБИСКА АРАПСКА ПАМАХИРИЈА

I

Се отповикува

Наум Ачковски од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Народна Либииска Арапска Памахирија.

II

Се назначува

Вуко Драгашевиќ, генерален секретар на Претседателството на СФРЈ, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Социјалистичка Народна Либииска Арапска Памахирија.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 3
13 јануари 1933 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ДРЖАВАТА КУВАЈТ

I

Се отповикува

Паун Шербановиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт.

II

Се назначува

инж. Петар Костиќ, потпретседател на Собранието на Социјалистичка Република Србија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Државата Кувајт.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 4
19 јануари 1933 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Социјалистичка Република Чехословачка

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛАВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Oldrich Pavlovsky, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Република Чехословачка во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 75
9 август 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Петар Стамболиќ, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Македонија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Арсовски Пане Александар, Митевски Ангела Ристо;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белевски Трајан Методија, Чолаков Ставре Ставре, Крстевски Косто Крсте, Манчевски Вангела Панде;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Николова Анте Вера;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анастасовски Трајан Ђуро, Андоновски Мицко Глигор, Апостолов Ристо Панче, Атанасовски Пас-

кала Томислав, Атовски Димитрија Богоја, Цветановски Гогов Илија, Данилов Дамјана Петар, Димовски Никола Илија, Филипов Методија Ђорѓи, Грков Ристо Киро, Јакимовски Иван Стојанче, Јаги Хаџимустафе Али Бинас, Јованов Тасо Трајко, Јовановски Томо Димо, Кижевски Живко Симо, Кнежевиќ Петра Никола, Петровски Никола Димче, Поповски Стојимир Најденко, Василевски Саве Петар, Вељановски Нове Цветко, Велинов Цане Стојко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Ајтов Илија Ване, Димитријевиќ Косто Димитрије, Ђеорѓијевски Димитрија Коста, Ђеорѓијевски Мито Васиљко, Несторова Илија Зуица, Реџепагић Јакуб Ахман;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ангелова-Јорданова Стојан Цвета, Антовски Стојан Стојко, Арсовски Крсте Михајло, Аврамовски Бориз Тоде, Чонтевски Илија Тодор, Делеников Михаил Петар, Ђорѓијевски Стаменко Ратко, Ефремова-Трпчановска Георгија Поликсена, Ефтимовска Борис Љубица, Гавриловски Нестор Асен, Икономов Ангел Иван, Илиевска-Ивановска Геле Иванка, Илиевски Никола Ванчо, Јадровски Ване Стево, Јакимовска-Механдиска Димитра Марија, Јакимовски Диме Трајко, Јошевски Даме Илија, Каровски Ђоше Богдан, Китановски Ђорђе Андре, Којчиновски Павла Благоја, Костадинов Томе Димитар, Костовски Ђорђе Коста, Манаковиќ-Нојкова Лазар Маргарита, Минчева-Мојсова Вангел Домница, Миновски Никол Миладин, Мирчевски Тале Аврам, Николовски Најдо Александар, Николовски Васе Мирко, Николовски Јордан Живко, Османовски Мате Фазли;

Пановски Трајков Јован, Петковски Димко Пане, Петковски Ставре Тито, Петрески Васил Ђуро, Петровски Милан Смиле, Потуровиќ Ариф Беџир Падњанска-Митрева Цветко Доста, Ристиќ Благоја Антоније, Рухани Рухан Асем, Симоновски Славко Никола, Станинов Иван Лазар, Станковиќ-Брајовиќ Божидар Софија, Станојковски Владимир Стоил, Ставревиќ Лазо Коста, Стојковски Коле Серафим, Шукаров Христо Димитар, Шурков Анѓел Благој, Талески Атанас Благоја, Таневски Ђорђе Иван, Талева-Котева Косто Вера, Таневски Ристо Вангел, Тасковски Стефан Киро, Томова-Антевова Џенко Вера, Томовски Глигор Киро, Велиновски Стојан Александар, Вујошевиќ Мирко Радоња;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Јанкуловски Стојка Атанас;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексовски Јефте Стојан, Апостоловски Русе Тасе, Арсенова-Пирузева Ђорђе Вангелина, Арсовски Глигор Стоилко, Балева-Паскали Анастас Олга, Бечакова Коле Фула, Бегунци Зефир Филири, Бикова-Ролева Добрила, Биљали Гафур Тефик, Богословов Тоне Петрун, Бојкова Ђорѓиева Милка, Бундалески Тодор Павле, Бурназовски Драган Слободан, Цилевски Томе Апостол, Цилазоски Размо Ристо, Цупић Љубомир Ратко, Цветковски Стојан Милорад, Чочев Никола Јане, Дичовски Наум Андреј, Дилбероски Коста Цветко, Димиштовски Андреја Томислав, Димитровски Стојче Круме, Димовски Димо Стојан, Димоски Методија Трифун, Димова Иванова Васка, Додевски Глигоров Стојка, Доко Нафис Нуредин, Џика Азем Ајет, Филевски Косто Ламбе, Филиповски Атанас Стево, Геговски Даме Иван, Главинчевски Ефтим Александар, Гугоски Ристо Андрија, Исмаиловски Мустафа Тасим, Иванов Леонид Киро, Ивановски Ангел Ђорѓи, Јакимовски Санде Глигор, Јанев Алекс Бошко, Јанковски Тодор Марко, Јанковски Јанева Васил, Јордановска-Гавриловска Петре Тоница, Јосимов Стојко Алекс, Јосимовски Трајко Владо, Јовановски Петра Александар, Јовановски Јосим Славе, Јовановски Стаменко Стоил, Јусуфи Адем Амир;

Кацарски Атанас Глигор, Канчевска Павле Аница, Карафиловски Арсо Стојимир, Киковић Божо Драгутин, Коцев Петар Трушо, Кочоски Методија Јордан, Кочовски Ванчо Коста, Колевски Насте Јованче, Колоски Методија Радован, Костадинов Илија Вељан, Костовски Томе Видо, Крстевски Петруш Илија, Крстевски Трајко Петар, Крстевски Петре Саве, Крстић Милутин Борко, Лазаревски Спасе Краљо, Лазароски Василко Јован, Леов Кирил Мирослав, Мацевска-Додевска Цане Перса, Малапов Јован Алекс, Маркоски Зорев Бранко, Матески Крстан Бошко, Мемеди Далип Сулејман, Мицкоски Круме Зоран, Миладиновски Аце Софронија, Милевски Никола Јордан, Митев Глигор Милан, Митов Трифчо Стојан, Митровић Стоил Ратомир, Муркоски Тофил Милан, Наков Илва Томислав, Наумовски Сребре Крсте, Нехат Нурџа Рамадани, Николовски Панче Будислав, Николовски Атанас Милан, Николовски Косто Милисав, Новаковски Новице Богољуб, Нуредини Шефка Шабан, Панов Јордан Никола, Пасхоски Славе Александар, Павловски Димитар Боне, Пејковски Бојко Владо, Петковски Боце Драган, Петрески Веле Русомир, Петрески Ванчо Томе, Петров Стево Јане, Петров Никола Владимир, Пумпалоски Илко Ђорѓи, Пуроски Ристо Јордан, Путић Никола Бошко, Рафајловски Јордан Гојко, Ралев Јован, Драган Ристевски Стојан Душко, Ристић Љубомир Милорад, Ристоски Ђорѓев Јонче, Ристовски Илија Ристо, Ромев Методија Вангел, Росоманов Димко Петар, Ржаникоски Атанас Ристе;

Сарапанов Методи Никола, Скрчевски Ламбе Перо, Спасовски Јосиф Благоја, Спасовски Трајан Митре, Станичин Драгутин Људевит, Станков Ђорђе Стојан, Станковић Величко Гојко, Стевковски Ване Стојанче, Стојаноски Ђорђе Младен, Стојановски Младен Благоја, Стојановски Киров Славе, Стојчевски Младен Благоје, Стојкоски Ташко Живко, Шабаноски Гарип Ислам, Шестаков Димко Јордан, Чоповски Митар Воислав, Тасев Димитар Страхил, Ташова Тодор Павлина, Ташковски Стојан Стево, Теофиловски Куне Цветко, Терзиев Иван Петар, Терзић Мујо Мехо, Тодоровски Мино

Тодор, Трајковски Ђорђе Стево, Трифуноски Ангеле Драган, Трпковски Никола Љубомир, Ваневски Бориз Драган, Велеска-Језерник Франц Ирена, Вељаноски Јонче Миле, Вељановска-Момировска Стефан Оливера, Живковић Драгутин Бранко;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Дабевски Бојко Петко, Ђорѓиевски Серафин Ђорѓи, Николовски Киро Јордан;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Алексовски Јаким Димитар, Лекоски Стефана Живко, Шубевски Богоја Бошко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абдулоски Реџеп Абдула, Ајановски Ташко Ристо, Алиџа Алија Рамиз, Анчевски Божо Милан, Андонов Тодор Глигор, Ангелхоски Спасе Стребре, Ангеловска Трајко Царка, Арсов Томе Русе, Арсов Стојанов Трајче, Аврамовски Богоја Стаилко, Вајрам Ајдин Реџеп, Бајрамоски Шериф Адем, Бендовски Николо Меторија, Бошковски Драган Бошко, Божиновски Трпе Благоја, Цветковски Владо Дене, Цветковски Јаким Санде, Димитровски Тодор Трајче, Димовски Филип Благоја, Дукоски Илија Доне, Дураковић-Орловић Данил Босилка, Ђаковски Миле Драган, Ђорѓиевски Иван Слободан, Ефремов Благоја Чедомир, Филиповски Васил Митко, Филиповски Деспот Владимир, Гугоски Гере Стојадин, Хацијанева Трајко Марија, Калочев Петре Коста, Кметов Благоја Љубе, Кнежевић Петре Мирко, Костовски Петре Слободан, Ковачески Дамјан Иван, Ковачева Карсисиота Елена, Козанов Благоја Илија, Крцоски Глигор Крсте, Ламбевски Иван Павле, Ласовска-Лазарева Крсте Вера, Мацароски Димитрија Ефтим, Маркоска-Ристеска Јонче Трајанка, Мартинова Влаже Драгица, Михајлов Штерџо Михајло, Младеновски Стефко Војче, Миленковски Пандил Стојан, Милески Никола Михајло, Мишић Станко Младен, Митев Пушко Коле, Младеновски Митре Богдан, Мојсовска Иван Верослава, Муареми Сеим Енвер, Наумов Симеон Стојан, Наунчевски Глигор Капе, Неџати Ализиз Адилче, Несторовски Митев Илија, Николовски Тоде Ђорѓи, Панева Панче Павлина, Патраклиева Стојмир Елена, Пешовски Анђел Санде, Петровски Атанас Костадин, Петрушевски Трајче Тодор, Прлеоски Томо Велимир;

Садиков Штегефа Шурки, Сејфов Весел Адем, Серафимоски Славе Кирил, Сетинов Лазо Гоне, Симоноски Тодор Љупчо, Станчевски Димитар Виде, Спасовски Трајан Николче, Стоименов Тодор Илија, Стојчевски Димитрија Стојмен, Стојкоска-Гавроска Спасов Верица, Стрезовски Ставре Анђелко, Шелев Ангел Костадин, Шалев Јован Никола, Шарковски Стојко Атанас, Тасев Филип Саве, Толев Пандил Толе, Трифуноски Горче Спасител, Василева-Бучевска Павле Павлина, Вељановски Танаско Славко, Враникоски Крсте Арсо;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

Страна

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Алексовски Зафир Борислав, Алексовски Бесе Јашко, Димитровски Доне Борис, Ђорђевиќи Апостол Љубомир, Јовановски Трпе Јован, Јовановски Богев Злате, Мехмеѓи Зилбехар Хаќи, Николовски Станко Стево, Николовски Саво Владимир, Павловски Ристо Радивоје, Тасевски Александар Трајче, Трајковски Перко Ангеле, Васковски Игњат Славко.

Бр. 80
25 август 1982 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
на СФРЈ,
Петар Стамболиќ, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
60. Одлука за потврдување на Одлуката за измени и дополненија на Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини	81
61. Одлука за измена на Одлуката за подготвување и донесување на измени и дополненија на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година	81
62. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод разгледувањето на Информацијата за снабденоста на единствениот југословенски пазар со стоки за широка потрошувачка	81
63. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за активностите што се преземени за отстранување на проблемите на туристичкото стопанство како и за мерките и активностите во врска со подготовката за туристичката сезона во 1983 година	83
64. Заклучоци на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ по повод Анализата за оцената на целесообразноста на продолжувањето со работата на мрежата на стопанските единици основани во странство	85
65. Уредба за изворите и динамиката на издвојување девизи за плаќање увозот на стоки од посебно значење за снабдување на населението на единствениот југословенски пазар во првото тримесечје на 1983 година, што се плаќаат во конвертибилни девизи	86
66. Одлука за дополненија на Одлуката за регулирање на увозот на сировини и репродукционен материјал во првото тримесечје на 1983 година што се плаќаат во конвертибилни девизи	88
67. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за височината на надоместот за патиштата за моторни и приклучни возила со австриска регистрација со кои се врши превоз на стоки на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија	88
68. Правилник за измени на Правилникот за утврдување, искажување и распоредување на резултатите од ревалоризацијата на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства	39
69. Правилник за техничките и експлоатационите услови под кои можат да се користат радиодифузните станици во опсег на хектометарски бранови	39
70. Правилник за југословенските стандарди за чисти хемикалии	101
71. Правилник за југословенските стандарди за -оков за градежна столарија	101
72. Правилник за југословенскиот стандард за жица за намотки	102
73. Правилник за југословенските стандарди за проектирање и градење на патишта	102
74. Правилник за југословенските стандарди за пресеци на руднички подземни простории	103
75. Правилник за југословенскиот стандард за спирални бургии	104
76. Правилник за југословенските стандарди за електрични уреди за моторни возила	104
77. Правилник за југословенските стандарди за транспортни ленти	105
78. Правилник за југословенските стандарди за прибор за сијалици	105
79. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за сировини што се користат во производството, на добиточна храна	105
80. Правилник за престанување на важењето на југословенскиот стандард за амбалажа од дрво	106
81. Одлука за измени на Одлуката за усогласување на структурата на пласманите со структурата на изворите на средства на банките по рочност	106
82. Одлука за каматните стапки на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини	106
83. Одлука за измена на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија	107
84. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за утврдување на минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста на банките	107
85. Одлука за условите за давање кредити на банките од примарната емисија за кредитирање на извозот на стоки и услуги за готово во 1983 година	107
Одлука за оценување на уставноста и законитоста на член 18 од Тарифниот број 9 на Законот за измени и дополненија на Законот за посебниот републички данок на промет на производи и на надомести за услуги, како и за начинот на кој граѓани и приватни правни лица го пресметуваат и го плаќаат данокот на промет на производи и услуги	108
Исправка на Одлуката за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 јануари до 31 март 1983 година	108
Укази	108
Одликувања	109

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник: Вељко Тадиќ. — Печата: Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.